

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ доо Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на
31 декември 2014

со извештај на независниот ревизор

Годишен извештај за работењето

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	
Финансиски извештаи	
Биланс на успех	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Биланс на состојба	3-4
Извештај за промените во капиталот и резервите	5-6
Извештај за паричниот тек	7-8
Белешки кон финансиските извештаи	9-155
Годишен извештај за работењето	
Годишна сметка	



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Соравија Центар, Скопје, 7-ми кат
Ул. "Филип Втори Македонски" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон +389 (2) 3135 220
Факс +389 (2) 3111 811
Е-пошта kpmg@kpmg.com.mk
Портал www.kpmg.com.mk

Извештај на независниот ревизор до сопственикот на Штедилница **МОЖНОСТИ** ДОО Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Штедилница **МОЖНОСТИ** ДОО Скопје ("Штедилницата") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2014 година и извештаите за билансот на успех, сеопфатна добивка, промените во капиталот и резервите и паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, кои се состојат од преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Штедилницата е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледаваме соодветните интерни контроли воспоставени во Штедилницата за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мислење за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Штедилницата. Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Штедилницата на 31 декември 2014 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзиниот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Штедилницата изготвен во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34 (д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Штедилницата, изготвен од раководството согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Штедилницата и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата, на и за годината која завршува на 31 декември 2014 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Штедилницата која што беше одобрена од единствениот содружник на Штедилницата на 29 јануари 2015 година и за изготвување на годишниот извештај за работата на Штедилницата, којшто беше одобрен од единствениот содружник на 27 април 2015 година.

Скопје, 27 април 2015 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
УПРАВИТЕЛ
Гордана Никушевска



ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на успех за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од камата	196.973	194.217
Расходи за камата	(59.936)	(51.343)
Нето-приходи/(расходи) од камата	137.037	142.874
Приходи од провизии и надомести	2.281	2.142
Расходи за провизии и надомести	(1.644)	(1.938)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	637	204
Нето-приходи од тргување		-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност		-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	574	247
Останати приходи од дејноста	6.868	8.060
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	497	7.762
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(5.848)	(4.743)
Трошоци за вработените	(70.873)	(73.878)
Амортизација	(8.578)	(8.463)
Останати расходи од дејноста	(52.851)	(57.389)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	7.463	14.674
Данок на добивка	(1.460)	(837)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	6.003	13.837
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	6.003	13.837
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролирано учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	-	-
разводната заработка по акција (во денари)	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за сеопфатна добивка

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Добивка/(загуба) за финансиската година

Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)

Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех

Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања

- ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови

- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење

Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење

Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех

Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:

акционерите на банката
неконтролираното учество

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
	6.003	13.837
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
24	-	-
	-	-
17	-	-
	-	-
	6.003	13.837

Потпишани во име на Штедилница Можности доо Скопје:

Снежана Андова

Управител на Штедилницата



ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2014

Белешка	во илјади денари		
	тековна година 2014	претходна година 2013	
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	167.534	256.067
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	87.386	4.494
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	1.404.120	1.275.780
Вложувања во хартии од вредност	23	71.028	123.234
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	82
Останати побарувања	25	3.937	11.768
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	12.343	16.523
Нематеријални средства	28	2.905	3.331
Недвижности и опрема	29	52.956	57.846
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		1.802.209	1.749.125
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	707.733	630.129
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	650.821	671.727
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	675	532
Обврски на данок на добивка (тековен)	30.1	692	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	30.875	37.806
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		1.390.796	1.340.194

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***Биланс на состојба на ден 31.12.2014 (продолжува)**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40 300.152	300.152
Премии од акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	-	-
Останати резерви	105.258	62.157
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)	6.003	46.622
Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	411.413	408.931
Неконтролирано учество*		-
Вкупно капитал и резерви	411.413	408.931
Вкупно обврски и капитал и резерви	1.802.209	1.749.125
Потенцијални обврски	42 -	3.473
Потенцијални средства	42 -	-

*Само за консолидирани финансиски извештаи

**оваа колона се пополнува само доколку банката: ретроактивно применува сметководствена политика, прави ретроактивна корекција на грешка или прави ретроактивна рекласификација на ставки од финансиските извештаи

Потпишани во име на Штедилница Можности доо Скопје:

Снежана Андова

Управител на Штедилницата



ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите
за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви		Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество* Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Вкупно капитал и резерви	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства за ненаплатени побарувања	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви					Расположлива за распределба на акционерите
во илјади денари																	
На 1 јануари 2013 година (претходна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	-	59.942	-	-	11.074	32.785	-	-	-	403.953
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2013 година (претходна година), коригирано	300.152	-	-	-	-	-	-	-	59.942	-	-	11.074	32.785	-	-	-	403.953
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.837	-	-	-	-	13.837
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од парните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нетовложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признани во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признани во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.837	-	-	-	-	13.837
Трансакции со акционерите, признани во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	2.215	-	-	(2.215)	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.973)	-	-	-	-	(7.973)
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(886)	-	-	-	-	(886)
Трансакции со акционерите, признани во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	2.215	-	-	(11.074)	-	-	-	-	(8.859)
На 31 декември 2013 (претходна година) 1 јануари 2014 (тековна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	-	62.157	-	-	13.837	32.785	-	-	-	408.931

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите
за периодот од 01.01.2014 до
31.12.2014

Капитал	(продолжува)		Ревалоризациски резерви			Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката Резерва за заштита од ризикот	Неконтролирано учество* Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Вкупно капитал и резерви	Капитал	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства на неплатени побарувања	Ревалоризациска резерва за средства расположливи и за продажба	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти					Останати резерви
во илјади денари															
Сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.003	-	-	6.003
Останати добивки(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нетовложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерелизирани добивки(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.003	-	-	6.003
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:															
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	43.101	-	-	-	(10.316)	(32.785)	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.169)	-	-	(3.169)
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(352)	-	-	(352)
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	43.101	-	-	-	(13.837)	(32.785)	-	(3.521)
На 31 декември 2014 (тековна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	105.258	-	-	-	6.003	-	-	411.413

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	7.463	14.674
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15 1.133	760
недвижности и опрема	15 7.445	7.703
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11 -	-
продажба на недвижности и опрема	11 (18)	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11 (218)	-
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	16 -	-
продажба на недвижности и опрема	16 80	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	16 999	1.893
Приходи од камата	6 (196.973)	(194.217)
Расходи за камата	6 59.936	51.343
Нето-приходи од тргување	8 -	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста	12 22.756	21.263
ослободена исправка на вредноста	12 (23.253)	(29.025)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	13 6.423	4.743
ослободени загуби поради оштетување	13 (575)	-
Посебна резерва		
дополнителни резервирања	38 201	49
ослободени резервирања	38 (58)	(15)
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	-	(179)
Наплатени камати	196.874	195.006
Платени камати	(57.957)	(49.487)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива (Зголемување)/намалување на деловната актива:	24.258	24.511
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22 (82.537)	4.867
Кредити на и побарувања од други комитенти	22 (129.897)	8.379
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27 (2.449)	5.206
Задолжителна резерва во странска валута	-	-
Задолжителен депозит во НБРМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	25 9.629	(1.434)
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек

За периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 (продолжува)

Зголемување/(намалување) на деловните обврски:

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	34 75.789	108.426
Останати обврски	39 (6.931)	8.104
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	(112.138)	158.059
(Платен)/поврат на данок на добивка	(686)	(1.260)
Нето паричен тек од основната дејност	(112.824)	156.799
Паричентекодинвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	23 -	(123.234)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	52.206	-
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	28 (707)	(3.134)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	29 (3.363)	(6.243)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	746	139
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	48.882	(132.472)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(206.315)	(233.481)
Зголемување на обврските по кредити	185.245	298.801
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	(3.521)	(8.859)
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	(24.591)	56.461
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	(88.533)	80.788
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	256.067	175.279
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	167.534	256.067

* само за консолидираните финансиски извештаи

Потпишани во име на Штедилница Можности доо Скопје:

Снежана Андова

Управител на Штедилницата



ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Број на
белешка **Белешка**

1 Вовед

2 Управување со ризици

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
- 2.3.1 Анализа на усогласеноста на каматните стапки
- 2.3.2 Валутен ризик
- 2.4 Останати оперативни ризици

3 Адекватност на капиталот

4 Известување според сегментите

5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Биланс на успех

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 24 Удел во добивката/(загубата) на придружните друштва
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок од добивка

Биланс на состојба

Актива

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
- 22.1 Кредити на и побарувања од банки
- 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Одложени даночни средства
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
- 34.1 Депозити на банки
- 34.2 Депозити на други комитенти
- 35 Издадени должнички хартии од вредност
- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 30 Одложени даночни обврски
- 39 Останати обврски
- 31 Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување
- 40 Запишан капитал

Други обелоденувања

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

1. Вовед

а) Општи информации

- (i) *Име на Штедилницата, согласно Статут на Штедилницата и со судска регистрација на Штедилницата*
Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст “Штедилницата”), претставува друштво со ограничена одговорност со седиште во Република Македонија. Матичната организација и единствен содружник на Штедилницата е Центар за едукација и претприемништво Можности, партнер - организација на Opportunity International. Штедилницата работи согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и ги извршува своите деловни активности согласно лиценцата број 02-14/289-2000.
- (ii) *Адресата на централата на Штедилницата*
Булевар Јане Сандански 111
1000 Скопје
Република Македонија
- (iii) *Позначајни активности кои Штедилницата ги извршува*
- Примање на денарски парични депозити од физички лица
 - Одобрување на кредити на физички лица и на правни лица согласно законските прописи
 - Земање на кредити од домашни банки
 - Пласирање на средства во државни хартии од вредност
 - Менувачки работи
- (iv) *Листа на подружници*
Штедилницата нема подружници.
- (v) *Берза на која се котираат акциите на банката и кодот под кој се котира банката*
Штедилницата е регистрирана како Друштво со ограничена одговорност и не котира на берза.
- (vi) *Датум на одобрување на финансиските извештаи од единствениот содружник на Штедилницата*
Овие ревидирани финансиски извештаи се одобрени од единствениот содружник на Штедилницата на ден 27 април 2015 година.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Директори

Имињата на директорите кои работеа на раководни работни места во текот на финансиската година се прикажани во продолжение:

Управител	Снежана Андова
Директор на Сектор Финансии, сметководство и трезорско работење	Емилија Крајчева
Директор на Сектор Бизнис, развој и ризици	Илија Белевски
Директор на Сектор Деловна мрежа	Дарко Неделковски
Директор на Сектор Трансакции и логистика на продажба	Ана Кузмановска Ристеска

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи

(i) Изјава за усогласеност

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Законот за Трговски Друштва, Законот за Банки, законската регулатива донесена од Народна банка на Република Македонија ("НБРМ") и тоа, Одлуката за услови и начин на работа на штедилниците, Одлука за Методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготвување на финансиските извештаи и Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките.

(ii) Тип на финансиски извештаи (поединечни или консолидирани)

Презентираните финансиски извештаи претставуваат приказ на резултатите на работењето на Штедилницата како поединечен субјект.

(iii) Тип на нумерички приказ на информациите во финансиските извештаи

Информациите во финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (МКД), доколку поинаку не е назначено.

(iv) Известувачка и функционална валута на Штедилницата

Известувачка и функционална валута на Штедилницата е македонски денар (МКД).

(v) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност.

(vi) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1(г).

в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи освен како што е објаснето во белешката 1(д), која ги наведува промените во сметководствените политики и оценки.

(i) Финансиски средства и обврски

Признавање

Штедилницата почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати по набавна вредност. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Штедилницата станува странка на договорните одредби на инструментот.

Депризнавање

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска.

Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Штедилницата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според кој што финансиското средство или обврска се мерат при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка на било која разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Принцип на мерење според објективна вредност

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарните учесници, во вообичаена трансакција, според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски се утврдува на различни начини во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбедат ценовна информација за средството или обврската.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Штедилницата, за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот.

Вообичаени техники на вреднување се: пазарен пристап (се користат котирани цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски), трошочен пристап (познат и како тековен трошок на замена, го претставува износот којшто би бил потребен за замена на постојното средство) и приходен пристап (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската).

Загуби поради оштетување

Штедилницата, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетеност на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога објективни докази покажуваат дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Штедилницата издвојува загуби поради оштетување согласно Одлуката на НБРМ за управување со кредитниот ризик.

Штедилницата анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата на поединечна основа.

Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за посебна резерва за кредити и пласмани.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успех.

Исправка на вредност на побарувања

Исправката на вредност на кредитите и на останатите активни билансни и вонбилансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Банката е должна да ги класифицира активните билансни и вонбилансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2014 и 31 декември 2013 година со примена на следните проценти:

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<u>Ризична</u> <u>Категорија</u>	<u>Процент</u>
А	од 0% до 5%
Б	од 5,1% до 20%
В	од 20,1% до 45%
Г	од 45,1% до 70%
Д	од 70,1% до 100%

(ii) **Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти ги опфаќаат паричните средства во благајна и на сметките и депозитите по видување кај банките. Паричните еквиваленти се краткорочни, високо ликвидни средства со рок на достасаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување. Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба, која обично е еднаква на нивната номинална вредност и може брзо да се конвертираат во парични средства со незначителен ризик за промена на вредноста.

Како парични средства се дефинираат:

- Банкноти и ковани пари во благајна;
- Парични средства на жиро сметките;
- Задолжителната резерва во денари во НБРМ.

Како парични еквиваленти се дефинираат:

- Депозити во банки до 3 месеци;
- Државни записи до 3 месеци.

(iii) **Трансакции во странска валута**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Штедилницата се евра (ЕУР), американски долари (УСД) и швајцарски франци (ЦХФ). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2014 и 2013 година беа како што следи:

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Девизен курс:	31 декември 2014	31 декември 2013
	МКД	МКД
УСД	50,56	44,63
ЕУР	61,48	61,51
ЦХФ	51,12	50,18

(iv) Кредити и побарувања и исправка на вредност

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирали на активен пазар и кои Штедилницата нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Кредитите кои произлегуваат од одобрување на парични средства директно на кредитокорисникот се категоризирани како кредити одобрени од Штедилницата и се прикажани во Билансот на состојба намалени за исправката на вредноста на побарувања по кредити.

Финансиските средства или група на финансиски средства се сметаат за оштетени и е направена загуба од оштетување ако, и само ако, постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе случаи кои настанале после првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека случајот на загуба (или случаите) влијае врз проценетите идни парични текови од финансиски средства или група на финансиски средства кои навистина може да се проценат.

Критериумите кои ги користи Штедилницата за да одреди дека постои објективен доказ за оштетување на финансиските средства опфаќаат:

- значајна финансиска потешкотија на издавачот на финансискиот инструмент или должникот;
- фактичко прекршување на договорот, како што е неплаќање или доцнење на плаќањата по провизии, камата и главница;
- давање на олеснување на должникот од страна на доверителот, поради финансиски потешкотии на должникот, а коишто доверителот инаку не би ги дал на други;
- голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
- исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски потешкотии; или
- податоци кои укажуваат на тоа дека постои мерливо намалување во проценетите идни парични текови од група финансиски средства, од почетното признавање на овие средства, иако намалувањето не може индивидуално да се поврзе со финансиското средство вклучувајќи:
 - негативни промени во платежната способност на должникот (на пример зголемен број на задоцнети плаќања; или
 - влошување на национални или локални економски услови кои се во сооднос со оштетувањето на средствата (на пример зголемување на стапката на

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

невработеност во географската област на должникот, намалување на цените на имот во соодветната област, а кој служи како обезбедување, намалување на цената на производот што го произведуваат или услугата што ја даваат, или негативни промени во индустриските услови кои влијаат на должниците).

Штедилницата најпрво врши проценка дали објективниот доказ за оштетување постои за сите финансиски средства, на поединечна основа. Доколку Штедилницата утврди дека не постои објективен доказ за безвреднување за поединечно проценетите финансиски средства, било да се значајни или не, таа врши оштетување од 0,1% од вредноста на финансиското средство.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со ефективната каматна стапка определена согласно со методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствени ставки за подготовка на финансиски извештаи. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за посебна резерва за кредити и побарувања. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Штедилницата врши отпис на побарувања за кои се знае дека се ненаплатливи, а за кои се исцрпени сите правни можности за наплата. Отпишаните побарувања се водат на сметки за вонбилансна евиденција.

(v) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност, во случај на хартии од вредност кои не се според објективна вредност преку билансот на успех, зголемена за директните трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Штедилницата има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средствата чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Штедилницата нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- Штедилницата ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Штедилницата.

Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувањата расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, ниту се чуваат до периодот на достасување. Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех. Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или обезвреднети кога износот признаен во капиталот се носи во билансот на успех.

(vi) Недвижности и опрема

Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Штедилницата и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Мебел и опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

Нематеријални средства

Мерење и признавање

Нематеријалните средства набавени од Штедилницата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради обезвреднување.

Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

Средства земени под наем – наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Штедилницата за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во билансот на состојба на Штедилницата.

Загуби поради обезвреднување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Штедилницата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради обезвреднување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради обезвреднување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради обезвреднување на средството во претходните години.

(vii) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземени средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Штедилницата и вредноста на преземеното средство наведена во Заклучокот за извршена продажба на недвижност донесен од страна на извршител, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

На датумот на почетното признавање на средството, Штедилницата е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Доколку вака намалената вредност на преземеното средство е поголема од износот на затворените побарувања (вкупни побарувања намалени за исправката) за разликата Штедилницата признава ревалоризациска резерва.

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Штедилницата врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Штедилницата пресметува 20% од сметководствената вредност на преземеното средство и тој износ го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствена вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто и служи на Штедилницата во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

(viii) Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Штедилницата врши исплати за придонеси во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок коишто се пресметуваат на основа на бруто платата, во согласност со законските прописи. Штедилницата ги плаќа овие придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, по законски стапки. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

Регулираните придонеси се дел од трошоците за вработените за тековната година. Трошоците за овие исплати се прикажани во Билансот на успех во истиот период кога се искажани трошоците за нето плати на вработените.

Останати долгорочни користи за вработените

Штедилницата, исплаќа отпремнина на вработените во моментот на заминување во пензија, согласно критериумите утврдени во Законот за работни односи и Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност.

(ix) Данок на добивка

Во 2014 година доаѓа до промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнаените расходи, применлив до 2013 година, и се преминува кон оданочување на сметководствената добивка. Измената се применува проспективно.

Данокот од добивка во 2014 година се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Согласно законската даночна регулатива применлива за 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на непризнаените расходи, а данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивка. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%.

Данок на непризнаени расходи во 2013 година

Основа за пресметка на данокот на добивка претставуваше износот на непризнаени расходи утврдени со Законот за Данок на добивка, намален за износот на даночниот кредит.

Данок на добивка на исплатени дивиденди и други исплати од добивката

Основа за пресметка на данокот на добивка претставуваше износот на исплатената дивиденда и другите исплати од добивката извршени во тековната година. Оданочувањето на дивидендите кои се исплаќаа во пари, се вршеше на денот на којшто дивидендата се исплаќа.

(x) Депозити на комитенти

Штедилницата прибира само депозити од физички лица. Правни лица и добротворни организации не можат да отворат штедни книшки.

Штедилницата е членка на Фондот за осигурување на депозити, и сите депозити депонирани во Штедилницата се осигурани во Фондот за осигурување на депозити.

По својата рочност депозитите можат да бидат:

- Депозити по видување

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- Орочени депозити

Депозитите, почетно се мерат според нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци кои директно се поврзани со преземањето или издавањето на финансиската обврска. Депозитите, последователно се мерат според амортизираната набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(xi) **Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од трансакции со други страни со коишто Штедилницата има потпишано договор за кредит. Обврските по кредити иницијално се евидентирани според нивната набавна вредност, која што е објективната вредност на примениот надоместок, на датумот кога настанале зголемена за трансакциските трошоци кои директно се поврзани со преземањето или издавањето на финансиската обврска. Истите последователно се мерат според амортизираната набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(xii) **Останати обврски**

Обврските за дадени аванси, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на резултатот како и останатите краткорочни и долгорочни обврски се искажуваат во вредноста која е искажана на соодветен сметководствен документ. Останатите обврски иницијално се евидентирани според нивната набавна вредност, која што е објективната вредност на примениот надоместок, на датумот кога настанале. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата.

(xiii) **Резервирања**

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Штедилницата како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Штедилницата за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Штедилницата се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Штедилницата признава загуба поради обезвреднување на средствата поврзани со договорот.

(xiv) **Капитал и резерви**

Уделот на сопственикот се класификува како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од било какви даночни ефекти.

Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно промена на вредноста на капиталот.

Резервите се искажуваат по номинална вредност и тоа посебно: законските резерви,

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

статутарните резерви и другите резерви.

Законски и статутарни резерви

Во законски и статутарни резерви Штедилницата издвојува 20% од добивката, се додека износот на законската резерва не достаса 30% од основната главнина. Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се користи за покривање на загубата.

Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања

Ревалоризациските резерви за средства преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства. Начинот на утврдување на ревалоризациската резерва е подетално образложен во белешка 1 в. Штедилницата ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително ревалоризациската резерва може да се депризнае во случај кога средството не е продадено но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(хv) Приходи и расходи од камати

Приходот од камата и расходот од камата се признава во билансот на успех според методот на ефективна каматна стапка, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Штедилницата;
- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. Надоместите од финансиска услуга, што се поврзани со каматоносни инструменти кои не се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, доколку со анализа се определи дека претставуваат составен дел на ефективната каматна стапка на финасискиот инструмент, ја корегираат ефективната каматна стапка и се разграничуваат како и приходите/расходите од камати.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

(xvi)

Приходи и расходи од провизии и надоместоци

Приходите од провизии и надомести се признаваат во моментот на извршување на соодветна услуга. Расходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа.

Најпрво се разграничува дали провизиите и надоместоците се:

- Составен дел од ефективната каматна стапка – и нивниот третман е како приходи/расходи од камати и се разграничуваат и признаваат во рамки на приходи и расходи од камата.
- Заработени штом услугите се обезбедени – овие провизии и надомести се признаваат во моментот кога соодветната услуга е извршена како приходи/расходи од надомести и провизии и
- Заработени при извршување на значајна активност овие провизии и надомести се признаваат како приходи/расходи од провизии и надомести кога соодветната активност е извршена.

(xvii) **Расходи од наеми**

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

г) **Употреба на оценки и проценки**

(i) Подготовката на финансиските извештаи е во согласност со општо прифатените сметководствени политики и бара користење на проценки и претпоставки кои имаат влијание на прикажаните средства и обврски, потенцијалните средства и обврски на денот на финансиските извештаи и прикажаните износи на приходите и расходите за време на извештајниот период. Овие проценки се базирани на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и активности.

Дополнителни информации се прикажани во сметководствените политики и соодветните белешки кон финансиските извештаи.

Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки

Посебна резерва за кредити и побарувања

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради обезвреднување како што е објаснето во сметководствената политика (iv).

Штедилницата на месечна основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради обезвреднување. При одредување дали загубата поради обезвреднување треба да се признае во билансот на успех, Штедилницата проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио. Овие докази може да вклучуваат сознанија

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Штедилницата користи проценки кои се темелат на минатото искуство за безвреднувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат било какви разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради безвреднување.

д) Промена на сметководствени политики, сметководствени оценки и корекција на грешки

За годината завршена на 31 декември 2014 година немаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

ѓ) Усогласеност со законска регулатива

(i) Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосна усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата од НБРМ.

(ii) Не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРМ, во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на банката, вложувањата на Штедилницата и ликвидноста на Штедилницата.

2) Обелоденување за управување со ризици

Во своето работење Штедилницата е изложена на најразлични финансиски ризици, поради што основна цел на Штедилницата е адекватно управување со ризикот.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Напорите да се одржи адекватна рамнотежа помеѓу прифатливо ниво на ризик од една и стабилност и профитабилност во работењето од друга страна се постојани. Во таа насока и оперативниот ризик вклучува постојано набљудување, оценување и управување со истиот.

Најважните типови на ризик се кредитниот, ликвидносниот, пазарниот и оперативниот ризик. Пазарниот ризик ги вклучува ризик од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) и валутниот ризик.

Рамка за управување со ризици

Единствениот содружник има целосна одговорност за воспоставување и следење на рамката за управување со ризици. Истиот ги назначува Работоводниот орган, Кредитниот одбор, Одбор за управување со ризици и Комисија за раководење со средства и обврски. Овие тела се одговорни за набљудување и развивање на политиките за управување со ризикот во одделни специфични области.

Што се однесува до организационата структура на Штедилницата, Службата за управување со ризици е одговорна за набљудување, известување и управување со целокупната изложеност на кредитен ризик, додека организационите единици на Штедилницата кои ја креираат изложеноста на ризикот се одговорни за прифаќање и оперативно управување со кредитниот ризик, согласно со Политиката за управување со кредитен ризик. Интерната ревизија е одговорна за независно известување во поглед на управувањето со ризикот.

Според политиките на Штедилницата за управување со ризикот, кои вклучуваат сет на соодветни лимити и контроли на ризикот, се идентификуваат одредени ризици, постојано се врши мониторинг на постоечките ризици, како и секојдневна анализа на истите.

2.1 Кредитен ризик

2.1.1 Природа и изложеност на ризикот

Штедилницата е изложена на кредитен ризик, што претставува ризик дека комитентот нема да биде во можност делумно или во целост да ги подмири обврските во рок кога тие доспеваат. Кредитниот ризик е најзначајниот ризик во работењето на Штедилницата. Затоа Штедилницата внимателно управува со изложеноста на кредитниот ризик. Во принцип, кредитната изложеност произлегува од активностите на кредитирање.

Кредитниот ризик го следи работењето од самиот почеток, односно од моментот кога било поднесено кредитното барање, па се до крајот, додека клиентот целосно не ги подмирил своите обврски. Во процесот на одобрување се носи одлуката дали Штедилницата е подготвена да го превземе ризикот и да пласира средства под одредени услови. Процесот на одобрување опфаќа повеќе чекори, анализи, посети и завршува со одлука. Сите овие фази се неделив дел од еден сложен процес кој во интерес на клиентот треба да биде завршен во најкраток рок. Секоја кредитна изложеност претставува ризик. Секоја кредитна изложеност, преку информативните системи редовно се следи, со секој клиент се воспоставува контакт, се креираат извешти, се превземаат корективни акции. Управувањето со ризичното портфолио е неизоставен дел од редовното работење. Целта на оваа активност е да се редуцираат негативните ефекти и да се направат побарувањата, но и да се направат корекции на Кредитната политика на Штедилницата, врз основа на утврдените недостатоци.

2.1.2 Управување со кредитниот ризик (Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи корисени за мерење на ризикот)

Управувањето со кредитниот ризик се врши на следниот начин:

- 1 Единствениот содружник е одговорен за одобрување и имплементација на Кредитната политика и постапки за набљудување на имплементацијата на политиката и постапките за оценување на кредитите и нивното управување. Сите кредитни изложености, согласно Политиката за одобрување на кредити и Процедурата за работа на кредитен одбор се одобруваат од различни типови на Кредитни одбори формирани од Единствениот содружник на Штедилницата. Максималниот износ што го одобрува Штедилницата е дефиниран на не повеќе од 5% од сопствените средства на Штедилницата, односно на максимум ЕУР 200.000 за физички и правни лица, во денарска противвредност спрема лице и со него поврзани лица, што е во рамки на лимитот за изложеност од 10% од сопствените средства согласно Одлуката за услови и начин на работа на Штедилниците.
Одборот за управување со ризици на Штедилница Можности е одговорен за воспоставување и следење на политиката за управување со кредитниот ризик и давање предлози за нејзино ревидирање, оценка на системите за управување со кредитниот ризик, анализа на извештаите за изложеноста на Штедилницата на овој ризик и следење на активностите кои се преземаат заради управување со кредитниот ризик, одредување и редовно ревидирање на лимитите на изложеност на кредитен ризик, дефинирање на евентуални исклучоци во однос на дефинираните лимити и делегирање на одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци, одобрување на реструктурирање на побарувањата
- 2 Одборот за разгледување на барања од клиенти е одговорен за одлучување по однос на сите барања доставени од клиенти, а кои се однесуваат на барања за пристапување и преземање на долг, промена на обезбедување, потврди за враќање на гаранции, издавање на документи и останати барања, согласности и документи.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- 3 Кредитните одбори на Штедилницата го вршат одобрувањето на кредитната изложеност, согласно на одлуката на Единствениот содружник за формирање на оперативни Кредитни одбори, кои овозможуваат функционалност, флексибилност и брзина во процесот на донесување на одлука.
- 4 Единствениот содружник според Законот за банки и законските регулативи на Народна банка на Република Македонија има надлежност за донесување одлуки за отпишување на побарувања на Штедилницата и за продажба на преземените средства по основ на ненаплатени побарувања.

2.1.3 Оценка на кредитниот ризик

Кредити

При проценка на кредитниот ризик од одобрување на кредити на физички и правни лица, Штедилницата користи три компоненти: (1) веројатноста дека должникот нема уредно да ги исполни своите обврски (очекуваниот паричен тек); (2) проценка на загубата во моментот на настанување на неуредност во извршување на обврските; (3) вредноста и квалитетот на обезбедувањето за покривање на изложеноста.

(1) Штедилницата ја оценува веројатноста за неплаќање од индивидуални клиенти користејќи интерни алатки за проценка прилагодени на различните категории на клиенти. Тие се развиени интерно и претставуваат комбинација на статистички анализи и индивидуална проценка на службеникот за односи со клиенти, и доколку е возможно истите се потврдуваат со споредување со екстерно расположливи податоци. Во процесот на подготовка на кредитното барање, како и во процесот на одобрување на кредитот се вршат повеќе анализи кои овозможуваат проценка на кредитниот ризик. Тоа подразбира анализа на основните параметри на кредитобарателот, анализа на официјалните финансиски извештаи, анализа на паричните текови, предвидувања за идните парични текови и развојната компонента на работењето, атрактивноста на гранката и квалитетот на обезбедувањето.

Предмет на анализа на кредитното барање во оваа фаза од проценка на кредитниот ризик е:

-анализа на кредитната изложеност спрема комитент, за кој Штедилницата, врз основа на проценка на кредитната способност, оценува дека паричните приливи ќе бидат доволни за редовно измирување на достасаните обврски, без оглед на прикажаните моментални финансиски слабости, со тоа што не постојат знаци за натамошно влошување на состојбата на комитентот;

-анализа на паричните текови на комитент, кои што би му овозможиле исполнување на своите обврски во рокот на достасување;

-анализа на расположивите информации, односно потребната документација за водење на кредитните досиеја;

-анализа на ликвидноста и солвентноста на клиентот.

(2) Загубите во моментот на настанување на неуредност во извршување на обврските ги претставуваат очекувањата на Штедилницата за нивото на загуба од ненаплатени побарувања. Се изразува како процентуална загуба по единица изложеност и обично варира од видот на клиентот, видот на побарувањето и расположливоста на обезбедувањето или други кредитни обезбедувања. Кредитните побарувања се рангираат во 5 ризични категории.

2.1.4 Интерно рангирање во Штедилницата

Секој кредит се класифицира во соодветна категорија на кредитен ризик. Согласно на Одлуката за управување со кредитен ризик, Штедилницата врши класификација и утврдува исправка на вредност за сите кредитни изложености на поединечна основа.

Класифицирањето во соодветната категорија на ризик се прави врз основа на кредитната способност на клиентот, уредноста во измирувањето на обврските и квалитетот на обезбедувањето.

Основата за класификација на клиентот/изложеноста е темелната анализа на работењето на клиентот и неговата дисциплина – оценка на економската кондиција, бонитетот и способноста за остварување приливи. Истовремено таквата анализа на податоци од актуелни и историски пресметковни периоди, овозможува проценка на ликвидноста и профитабилноста на бизнисот, утврдување на капацитетот за задолжување, проценка на идната финансиска стабилност на клиентот и одразот на неговиот паричен тек во иднина.

Матрицата М1 за класификација на изложеностите/клиентите всушност е процес на сублимација на анализираното работење на клиентот и неговата финансиска дисциплина. Истовремено Матрицата М1 е инструмент за анализа на клиенти и нивна категоризација врз основа на добиените индикатори, во соодветен ризичен профил.

Матрицата М1 е функционална целина на три поврзани процеси:

Процес 1- оценка на кредитна способност и уредност во подмирување на обврските на клиентите

- Висина на капиталот, резервите, имотната сила на клиентот и способноста за остварување на идни парични приливи
- Проценка дали договорната намена на кредитот/изложеноста предизвикува прилив соодветен на договорениот начин на отплата на обврските
- Перспектива на клиентот и дејноста и утврдување активен пазар за дејноста на клиентот
- Карактерот на клиентот - неговите статусни и економски особености, квалитетот и стручноста на органите за управување и квалитетот на програмата за која е побарана финансиска поддршка
- Влијанија од лицата поврзани со клиентот врз неговата кредитна способност
- Индикатори за откривање финансиска потешкотија кај клиентот

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- Припадност на целна група и сегмент
- Изложеност на клиентите во Банкарскиот систем на РМ
- Доцнење на клиентот при исполнување обврски во Банкарскиот систем на РМ
- Кредитна историја на клиентот/изложеноста во Штедилницата - фреквенција на подмирување на обврските
- Тековни денови на доцнење за изложеноста/клиентот во Штедилницата

Процес 2- оценка на посебни услови и критериуми коишто влијаат на категоријата на кредитен ризик.

- Број на денови на доцнење при отплата на обврските во штедилницата.
- Карактер на побарувањата од клиентот (функционални, нефункционални, тужени побарувања)
- Дали побарувањето било реструктурирано?
- Дали е покрената постапка за стечај/ликвидација?
- Дали изложеноста е обезбедена со гарантен депозит-првокласен инструмент за обезбедување?

Процес 3 - дисконтирање на очекуваните парични текови и утврдување на исправка на вредност

По извршената класификација со употреба на матрицата М1, следи процесот на пресметка и утврдување исправка на вредност за секоја изложеност како разлика помеѓу сметководствената вредност на побарувањата/изложеноста и нивната сегашна вредност утврдена со дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие побарувања, со употреба на ефективната каматна стапка (определена согласно методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствени ставки и за подготовка на финансиски извештаи), утврдена врз основа на договорните услови.

Износот на исправката на вредност на изложеностите, во Штедилницата се утврдува месечно.

(3) При класификација на изложеностите, штедилницата го има предвид обезбедувањето како елемент за оценка само доколку станува збор за првокласни инструменти за обезбедување и во дефинирани случаи на изложености категоризирани во Г или Д ризична група за кои штедилницата очекува наплата преку активирање на обезбедувањето.

За изложености од категорија на ризик Г и Д, за кои Штедилницата има изградено очекување за наплата на изложеноста преку активирање на обезбедувањето, во процесот на утврдување сегашна вредност на идните парични текови може да се вклучи и вредноста на обезбедувањето како очекуван паричен тек од евентуална негова продажба, покрај очекуваните текови од подмирување на обврските од изложеноста, согласно критериумите од Одлуката за управување со кредитен ризик.

2.1.5 Контрола на лимитите за ризична изложеност и политики за заштита од ризик

Штедилницата управува и ја контролира концентрацијата на кредитниот ризик по индивидуална и групна основа, како и по сектори.

Штедилницата го структурира нивото на превземен кредитен ризик преку анализа на висината на прифатлив ризик по позајмувач, или група на позајмувачи, како и по географски и секторски сегменти. Таквите ризици се постојано надгледувани врз основа на интерни бази на податоци и се предмет на дневна анализа.

Управување со изложеноста на кредитен ризик е овозможено преку редовна анализа на способноста на кредитокорисниците и потенцијалните кредитокорисници за исполнување на нивните обврски кон Штедилницата и со промена на кредитните лимити, онаму каде што тоа е потребно.

Како начин на мерење и специфична контрола за намалување на кредитниот ризик, пропишани во интерните акти на Штедилницата за регулирање на кредитните активности и процедури, се вклучени обезбедувањето и потенцијални обврски на кредитокорисникот.

(а) Обезбедување

Обезбедувањето секогаш се смета како секундарен фактор при оценувањето на кредитната способност. Обезбедувањето, сам по себе, без способност да генерира паричен тек, не е доволен да го оправда одобрувањето на кредитот. Основни видови на обезбедување за обезбедување на кредити се:

(1) За правни лица

- Депозити
- Недвижен имот

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- Движен имот (опрема, моторни возила)
 - Залихи
 - Побарувања
 - Гаранции (банкарски гаранции и гаранции од правни лица)
 - Физички лица – жиранти
 - Меници
- (2) За население
- Депозити
 - Движен имот (опрема, моторни возила)
 - Недвижен имот
 - Гаранции (гаранции од правни лица)
 - Физички лица - жиранти
 - Меници

Политики за оштетување и исправка на вредноста

Штедилницата има воспоставено начин на утврдување на исправка на вредноста што претставува проценка на појавените загуби во нејзиното кредитно портфолио. Согласно со политиката на Штедилницата, постојат пет категории на интерно рангирање. Најголем дел од исправката на вредноста произлегува од последните две категории.

2.1.6 Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид обезбедувањето

Раководството е убедено во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува од кредитите, заради високиот квалитет на кредитното портфолио што се одржува (категории А и Б).

2.1.6.1 Кредити**а) Недоспеани кредити и пласмани во банки за кои не е направена исправка на вредност**

Согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредност на поединечна основа, за кредитите кај кои постојат недоспеани обврски и кај кои во процесот на дисконтирање била утврдена негативна разлика помеѓу сметководствената и сегашната вредност и не била утврдена исправка на вредност, Штедилницата ја оценува можноста и дополнително утврдува одреден износ на исправка на вредност. Штедилницата утврдува исправка на вредност за недоспеани побарувања по пласмани во други банки.

б) Доспеани кредити, без исправка на вредност

Согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредност на поединечна основа, Штедилницата по правило утврдува исправка на вредност за сите доспеани кредити. Во случај кога во процесот на дисконтирање на паричните текови била утврдена негативна разлика помеѓу сметководствената и сегашната вредност и не била утврдена исправка на вредност, Штедилницата ја оценува можноста и дополнително утврдува одреден износ на исправка на вредност.

в) Кредити за кои е направена поединечна исправка на вредноста

Доспеаните, а ненаплатени побарувања се подложни на вршење на исправка на вредноста на поединечна основа, согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредност на поединечна основа и согласно одредбите на законската регулатива.

г) Реструктурирани кредити

Реструктурираните кредити се кредити кои се реструктурирани поради влошена финансиска состојба на клиентот или доколку Штедилницата направи проценка дека не може да биде третиран поинаку. Кога еднаш некој кредит ќе се реструктурира, тој ќе биде класифициран во категорија на ризик В, најмалку шест месеци по направеното реструктурирање и дополнителни шест месеци во категорија на ризик Б. Најмалку 12 месеци после направеното реструктурирање кредитот не може да биде класифициран во категорија на ризик А.

2.1.7 Концентрација на ризици на финансиските средства со кредитна ризична изложеност

а) Индустриска гранка

Вкупната кредитна изложеност се анализира и категоризира според индустриска гранка.

б) Географска локација

Согласно законската регулатива и политиката на Штедилницата, сите активности поаѓајќи од критериумот категоризација на кредитна изложеност според географски региони се одвиваат на територијата на Република Македонија.

в) Согласно интерните акти во Штедилницата се следи и известува за концентрацијата на изложеност, како и за квалитетот на портфолиото по различни категории (целна група, сегмент, сектор и продукт).

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.1 Кредитен ризик

A Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други компенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достигавање		Парини средства и паринни еквиваленти		Побарувања за провизи и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	
И. Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																			
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа																			
категија на ризик А	87.473	4.498	1.393.778	1.217.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1.481.251	1.222.167	
категија на ризик Б	-	-	38.211	81.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	38.211	81.747	
категија на ризик В	-	-	9.323	9.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.539	-	-	12.164	20.430	
категија на ризик Г	-	-	2.526	12.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576	174	-	3.102	12.538	
категија на ризик Д	-	-	105.310	102.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	105.310	102.271	
(Исправка на вредноста на поединечна основа)	(87)	(4)	(127.837)	(130.528)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.453)	(3.251)	-	-	(129.377)	(133.783)	
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	87.386	4.494	1.421.311	1.283.405	-	-	-	-	-	-	-	-	1.964	7.471	-	-	1.510.661	1.305.370	
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа																			
поединечно значајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
поединечно значајни изложености кои не се обезвреднети на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИИ. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Достасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Недостасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати побарувања	19.016	-	-	-	-	-	71.028	123.234	5.071	103.184	-	-	256	1.761	-	-	95.371	228.179	
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	19.016	-	-	-	-	-	71.028	123.234	5.071	103.184	-	-	256	1.761	-	-	95.371	228.179	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	106.489	4.498	1.549.148	1.423.933	-	-	71.028	123.234	5.071	103.184	-	-	3.673	12.483	-	-	1.735.409	1.667.332	
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	(87)	(4)	(127.837)	(130.528)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.453)	(3.251)	-	-	(129.377)	(133.783)	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	106.402	4.494	1.421.311	1.283.405	-	-	71.028	123.234	5.071	103.184	-	-	2.220	9.232	-	-	1.606.032	1.533.549	

Кредитната изложеност презентирана во табелите за кредитен ризик е во согласност со Одлуката за кредитен ризик.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Табела 2.1.Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) замена заштита на кредитниот ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други континенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Паринни средства и паринни еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилтенски изложености		Вкупно	
	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа																
Превласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо или ограничена сметка во банката)	-	-	25.426	28.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.426	28.961
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	9.043	6.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.043	6.591
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	242.676	332.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.676	332.619
имот за вршење дејност	-	-	140.812	114.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.812	114.802
Залог на подвижен имот	-	-	6.503	18.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.503	18.763
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	424.460	501.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.460	501.736
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа																
Превласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо или ограничена сметка во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

В

во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доставање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013
Нерезидентни	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	21.368	19.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.368	19.462
Рударство и вадење на камен	-	-	307	1.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	1.940
Преработена индустрија	-	-	6.880	8.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.880	8.071
Текстилна индустрија и производство на облека и обуви	-	-	2.265	4.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.265	4.953
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	3.677	3.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.677	3.580
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	1.865	9.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.865	9.677
Останата преработувачка индустрија	-	-	6.523	6.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.523	6.610
Снабдување со електрична енергија, гас, парева и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	100	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	615
Градежништво	-	-	22.124	20.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.124	20.954
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	59.517	61.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.517	61.401
Транспорт и складирање	-	-	27.012	40.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.012	40.794
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	5.457	3.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.457	3.838
Информации и комуникации	-	-	2.105	668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.105	668
Финансиски дејности и дејности на осигурување	106.402	4.494	11.126	11.455	-	-	-	-	5.071	103.184	-	-	256	603	-	-	122.855	119.736
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стручни, научни и технички дејности	-	-	4.042	6.707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.042	6.707
Административни и помошни услужни дејности	-	-	3.525	2.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525	2.507
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	-	-	71.028	123.234	-	-	-	-	-	-	-	-	71.028	123.234
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	4.783	5.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.783	5.175
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други услужни дејности	-	-	1.334	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334	522
Дејности на домаќинствата кај работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстеригоријални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	1.237.301	1.084.466	-	-	-	-	-	-	-	-	1.964	8.629	-	-	1.239.265	1.093.095
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	106.402	4.494	1.421.311	1.283.405	-	-	71.028	123.234	5.071	103.184	-	-	2.220	9.232	-	-	1.606.032	1.533.549

Банката ја следи концентрацијата на кредитниот ризик по сектори и дејности и по географска локација.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.1 Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

во МКД илјади	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013
Географска локација																		
Република Македонија	106.402	4.494	1.421.311	1.293.405	-	-	71.028	123.234	5.071	103.184	-	-	2.220	9.232	-	-	1.606.032	1.533.549
Земји-членки на Европската унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	106.402	4.494	1.421.311	1.293.405	-	-	71.028	123.234	5.071	103.184	-	-	2.220	9.232	-	-	1.606.032	1.533.549

Концентрацијата по локација за кредити и побарувања се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложување се мери според локацијата на издавачот на хартии од вредност. Анализата на концентрацијата на кредитниот ризик на датумот на известување е прикажан во табеларните прикази.

2.2 Ризик на ликвидност

2.2.1 Природа и изложеност

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Штедилницата нема да биде во можност да ги исполни своите обврски за плаќање поврзани со доспевањето на финансиските обврски и замена на изворите на средства кога тие ќе бидат повлечени. Последица од ликвидносниот ризик може да биде неможноста на Штедилницата да ги подмири своите обврски за исплата на штедачите и неможност за понатамошно исполнување на достасаните обврски кон кредиторите.

2.2.2 Управување со ликвидносниот ризик (Цели, политики и процеси на Штедилницата и методи користени за мерење на ризикот)

Ликвидносен ризик е ризик Штедилницата да не може да обезбеди доволно средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

Штедилницата има воспоставено политика за управување со ликвидносен ризик, која е усвоена од страна на Единствениот содружник. Истата редовно се ревидира од страна на Единствениот содружник, а согласно промените во Одлуката за управување со ликвидносниот ризик донесена од страна на Народна банка на Република Македонија.

Во рамките на политиката, природата, обемот и сложеноста на финансиските активности, Штедилницата дефинира:

- систем на управување со ликвидносниот ризик;
- одржување соодветно ниво на ликвидност;
- начин и содржина на известувањето на НБРМ.

Системот ги опфаќа следните компоненти:

- Организациона структура за управување со ликвидносниот ризик;
- Постапки и процедури на внатрешна контрола и ревизија;
- Информативен систем;
- Стрес тестирање;
- План за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови.

Соодветната организациона структура за управување со ликвидносниот ризик, подразбира јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на Штедилницата, како и дефинирање на задачите и одговорностите на соодветни служби во Штедилницата кои се надлежни за следење на ликвидноста на Штедилницата и управување со ликвидносниот ризик.

Единствен содружник:

- ги усвојува актите кои согласно предвидените надлежности ги прегледува и над кои врши надзор Надзорниот одбор во смисла на член 36 од Изјавата за основање на Штедилница Можности;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- ја одобрува политика за управување со ликвидносниот ризик и го следи нејзиното спроведување, вклучувајќи и одобрување и следење на Планот за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови;
- најмалку на годишно ниво ја оценува соодветноста на Политиката за управување со ликвидносниот ризик;
- ги одобрува лимитите на изложеност на ликвидносен ризик;
- ги одобрува евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити и ја доделува одговорноста за одлучување за примена на тие исклучоци;
- ги одобрува интерните ликвидносни показатели;
- врши други работи во согласност со закон.

Надзорен одбор:

- ги прегледува политиките за управување со ликвидносниот ризик;
- ги разгледува извештаите за изложеноста на ликвидносен ризик;
- врши други работи во согласност со закон.

Одбор за управување со ризици:

- перманентно го следи и оценува степенот на ризичност на Штедилницата и го утврдува прифатливото ниво на изложеност на ликвидносниот ризик со цел минимизирање на загубите од изложеност на Штедилницата на тој ризик;
- воспоставува политика за управување со ликвидносниот ризик и дава предлози за нејзино ревидирање;
- ги следи прописите на НБРМ кои се однесуваат на управувањето со ликвидносниот ризик и усогласеноста на Штедилницата со овие прописи;
- врши оценка на системите на управување со ликвидносниот ризик;
- утврдува краткорочни и долгорочни стратегии за управување со ликвидносниот ризик на кој е изложена Штедилницата;
- ги анализира извештаите за изложеноста на Штедилницата на ликвидносниот ризик и предлага стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици;
- ја следи ефикасноста на функционирањето на системите на внатрешна контрола во управувањето со ликвидносниот ризик;
- ги анализира ефектите од управувањето со ликвидносниот ризик;
- ги анализира ефектите од предложените стратегии за управување со ризикот, како и предложените стратегии, мерки и инструменти за заштита од ликвидносниот ризик;
- најмалку еднаш месечно го известува Надзорниот одбор, а најмалку еднаш во три месеца одборот за ревизија за промените во ризичните позиции на Штедилницата, промените во стратегијата за управување со ризици, ефектите од управувањето со ризиците врз перформансите на Штедилницата, како и преземените мерки и инструменти за заштита од ризиците и ефектите од истите;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

-ги одредува и редовно ги ревидира интерните ликвидносни показатели и лимитите на изложеност на ликвидносниот ризик;

-ги дефинира евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити и назначува одговорност за одлучување за примената на тие исклучоци;

-ги воспоставува процедурите и начинот на вршење стрес тестирање.

Управител:

- ги извршува одлуките на единствениот содружник на Штедилницата, односно се грижи за нивно спроведување;
- изготвува политики и процедури за управување со ликвидносен ризик;
- воспоставува процедура за оцена на влијанието на новите производи и услуги врз изложеноста на ликвидносен ризик;
- поднесува иницијатива и дава предлози за унапредување на работењето на Штедилницата;
- обезбедува услови за оцена, следење и контрола на ликвидносниот ризик;
- воспоставување и одржување на ефикасноста на системот за мерење, следење, контрола и известување на/за ликвидноста по одделни валути коишто имаат значајно влијание врз целокупната ликвидност на банката и следење на рочната структура на активата и пасивата во денари и во девизи;
- воспоставува информативен систем и систем за известување на НО, Одборот за управување со ризици и Комисијата за раководење со средства и обврски во врска со евентуалните надминување на пропишаните лимити на изложеност на ликвидносен ризик;
- ги дефинира финансиските инструменти за управување со ликвидносниот ризик;
- воспоставува процедури за утврдување и следење на стабилноста на депозитите;
- ги следи потенцијалните обврски и изложеноста врз основа на вонбилансното работење на банката;
- други активности коишто е должен да ги врши согласно со Законот за банките и политиката за управување со ликвидносниот ризик.

Одржувањето на тековната ликвидност на Штедилницата ја управува **Комисијата за раководење со средства и обврски**, назначена од Единствениот содружник, а во кој се именувани членови на менаџерскиот тим. Проширениот состав на Комисијата за раководење со средства и обврски на Штедилницата, го сочинуваат, покрај постојните членови и раководители на сите служби и сектори во Штедилницата, кои учествуваат на состаноците на Комисијата по потреба и добиена покана. Потребно мнозинство за донесување на полноважна одлука на Комисијата е 2/3 мнозинство на гласови од бројот на присутните членови. Комисијата е одговорна за оперативно извршување на активностите за управување со ликвидносниот ризик во Штедилницата.

Со цел Штедилницата да ја зајакне дневната контрола на ликвидносниот ризик, формирана е и **Комисија за дневно следење и контрола на ликвидносниот ризик (во понатамошниот текст Комисијата)**, назначена од Управителот на Штедилницата.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- Посебен орган на Штедилницата надлежен за управување со ликвидносен ризик:

Оперативното спроведување на политиката за управување со ликвидносниот ризик во Штедилницата се врши преку служба трезорско работење, која е дел од сектор финансии, сметководство и трезорско работење.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2 Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2014 тековна година							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	131.636	19.016	-	16.882	-	-	167.534
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		10.057	77.416	-	-	-	87.473
Кредити на и побарувања од други комитенти	63.042	81.277	475.973	329.934	399.454	201.441	1.551.121
Вложувања во хартии од вредност			72.170	-	-	-	72.170
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)				-	-	-	-
Останати побарувања	2.167	493	602	182	348	145	3.937
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	196.845	110.843	626.161	346.998	399.802	201.586	1.882.235
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	65.082	87.299	265.338	202.823	87.191	-	707.733
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	6.308	41.780	274.638	169.954	159.247	0	651.927
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	692	-	-	-	-	692
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	29.016	16	1.685	115	43	0	30.875
Вкупно финансиски обврски	100.406	129.787	541.661	372.892	246.481	0	1.391.227
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива							
Вонбилансна пасива							
Рочна неусогласеност	96.439	(18.944)	84.500	(25.894)	153.321	201.586	491.008

Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски според преостанатите договорни достасувања (преостаната рочност - преостанат период од датумот на известување до нивната фактичка договорна рочност). Износите се прикажани на бруто-основа, односно без износот на акумулираната амортизација, извршената исправка на вредноста и издвоената посебна резерва.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2 Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2013 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	208.708	32.668	-	14.691	-	-	256.067
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	4.498	-	-	-	-	-	4.498
Кредити на и побарувања од други комитенти	66.406	85.410	488.778	311.965	350.609	122.805	1.425.973
Вложувања во хартии од вредност	-	-	125.000	-	-	-	125.000
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	82	-	-	-	82
Останати побарувања	12.407	668	1.155	154	387	248	15.019
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	29.019	118.746	615.015	326.810	350.996	123.053	1.826.639
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	59.468	89.848	241.054	179.673	60.086	-	630.129
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	5.804	33.821	99.968	308.421	224.509	10	672.533
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	37.147	19	488	62	91	0	37.807
Вкупно финансиски обврски	102.419	123.688	341.510	488.156	284.686	10	1.340.469
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	1.179	-	-	12.806	-	13.985
Вонбилансна пасива	3.473	-	-	-	-	-	3.473
Рочна неусогласеност	186.127	(3.763)	273.505	(161.346)	79.116	123.043	496.682

2.3 Пазарни ризици

2.3.1 Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности

2.3.1.1 Природа и изложеност

*** Пазарен ризик претставува ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти наменети за тргување.**

Пазарниот ризик се дефинира како потенцијална загуба која се јавува како последица од промените на вредноста на средствата и обврските или приходите кои се под влијание на промените на пазарните услови како што се пазарните цени односно каматните стапки и девизните курсеви.

Управување со пазарен ризик

Управувањето со пазарниот ризик подразбира адекватно идентификување, мерење следење и контрола на промените на вредноста на сите билансни и вонбилансни позиции кои може да бидат погодени од движењата на пазарите за каматни стапки и промените во курсевите на валутите.

Чекорите на процесот на управување со пазарниот ризик се засновани на:

- мерење на пазарен ризик преку
 - дефинирани правила за стрес-тестирање и
 - внатрешен информативен систем (систем на известување).

Мерење на пазарен ризик

Мерењето на пазарниот ризик вклучува оценка на загубите при нормални пазарни услови и на загубите при вонредни пазарни услови. Штедилницата врши оценка на влијанието на добиените резултати од мерењето на пазарниот ризик, врз висината на сопствените средства и добивката на Штедилницата. Штедилницата ги зема предвид и сложеноста на финансиските активности кои ги врши.

Основните чекори се дефинирани во „Генералната процедура за стрес-тестирање,,.

Штедилницата има воспоставено информативен систем кој овозможува соодветно мерење или оценка на пазарниот ризик. Информативниот систем подразбира редовно известување на органите на управување на Штедилницата за нивото на преземен пазарен ризик. При процената на пазарниот ризик Штедилницата се фокусира на вистинската и потенцијалната осетливост на поединечните билансни позиции. Штедилницата користи интерни модели за пресметка и стрес – тестирање на потенцијалната изложеност на пазарен ризик. Како дополнителни методи користи планирање и предвидување за заштита од пазарен ризик.

Стрес тестирање – пазарен ризик

Стрес тестирањето на пазарниот ризик, е спроведено врз основа на белешка 2.3.1. А од годишниот ревизорски извештај, а согласно Методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи.

Тестирањето подразбира анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик.

Тестирањето се спроведува согласно со Одлуката за управување со ризици.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Стрес тестирањето е извршено врз основа на одредени претпоставки кои би се случиле, и истите би имале директно влијание на начинот на работење на Штедилницата и на резултатите од работењето.

Условите во кои е извршено тестирањето се редовни, нормални услови на работење, а во тестирањето земени се во предвид надворешни фактори.

Целта на тестирањето е да се утврди влијанието од остварување на тековна загуба/добивка врз износот/големината на Сопствените средства, а со тоа и на влијанието врз коефициентот на адекватност на капиталот.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2014 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2014)	6.003	405.015	1.774.093	22.83%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно зголемување на средниот курс за:</u>				
<u>-0.5% зголемување на среден курс на денарот во однос на еврото</u>				
<u>-3% зголемување на среден курс на денарот во однос на доларот</u>	6.753	405.765	1.774.224	22.87%
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно намалување на средниот курс за:</u>				
<u>-0.5% намалување на среден курс на денарот во однос на еврото</u>				
<u>-3% намалување на среден курс на денарот во однос на доларот</u>	5.253	405.015	1.773.962	22.83%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Зголемување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	14.500	413.512	1.775.580	23.29%
<u>Намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	(2.494)	405.015	1.772.606	22.85%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2013 (претходна година)

Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2013)

Ефекти од примена на сценарија:

Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно зголемување на средниот курс за:

- 0.5% зголемување на среден курс на денарот во однос на еврото

- 3% зголемување на среден курс на денарот во однос на доларот

Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно намалување на средниот курс за:

- 0.5% намалување на среден курс на денарот во однос на еврото

- 3% намалување на среден курс на денарот во однос на доларот

Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Зголемување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени

Намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени

Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
13.837	394.659	1.635.432	24.13%
14.223	395.045	1.635.500	24.15%
13.450	394.659	1.635.364	24.13%
16.676	397.499	1.635.929	24.30%
10.997	394.659	1.634.935	24.14%
-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

Капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување

	тековна година 2014			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
во илјади денари				
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-
Вкупно				

Штедилницата не работи со портфолио за тргување, согласно законска регулатива. Од таа причина белешка 2.3.1 Б не се пополнува.

2.3.2 Управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности

Штедилницата има воспоставен систем на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, согласно на обемот, природата и сложеноста на финансиските активности кои ги врши. Овој систем ги опфаќа следниве компоненти:

- Организациона структура за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, Политика и процедури за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- Оцена следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности што вклучува и воспоставување соодветен информативен систем и
- Постапки и процедури за внатрешна контрола и ревизија.

Раководството на Штедилницата преку адекватна анализа и процеси на известување, на редовна основа ги следи промените на каматните стапки како резултат на пазарни движења и интерни одлуки, и влијанието на истите врз каматноносните средства и обврски и каматната маржа. Целта на Штедилницата е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматна стапка на средствата и обврските. Штедилницата е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства (вклучувајќи ги и вложувањата) и каматноносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Соодветната организациска структура подразбира:

- Јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на Штедилницата;
- Дефинирање на задачите и одговорностите на соодветните организациски делови надлежни за мерење, следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки;
- Јасно разграничување и независност на функцијата на мерење и следење на ризикот од промена на каматни стапки од функцијата на вложување во позиции коишто значат изложеност на ризикот од промена на каматни стапки.

Одговорните лица во Сектор финансии сметководство и трезорско работење ја спроведуваат оперативна Политиката односно овозможуваат оцена, следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и вршат анализа при воведување на нов производ или услуга во Штедилницата.

Единствен содружник:

- ги усвојува актите кои согласно предвидените надлежности ги прегледува и над кои врши надзор Надзорниот одбор во смисла на член 36 од Изјавата за основање на Штедилница Можности;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

-ја одобрува и го следи спроведувањето на Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

-најмалку на годишно ниво ја оценува соодветноста на Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

-ги одобрува лимитите на изложеност од ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и органот или лицето што може да донесе одлука за надминување на одделните лимити;

-ги одобрува евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити и ја доделува одговорноста за одлучување за примена на тие исклучоци;

-врши други работи во согласност со закон.

Надзорен одбор:

-ги прегледува политиките за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

-ги разгледува извештаите за изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

-врши други работи во согласност со закон.

Одбор за управување со ризици:

-воспоставува политика за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

-перманентно го следи и оценува степенот на ризичност на Штедилницата и го утврдува прифатливото ниво на изложеност на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности со цел минимизирање на загубите од изложеност на Штедилницата на тој ризик;

-ги следи прописите на НБРМ кои се однесуваат на управувањето со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и усогласеноста на Штедилницата со овие прописи;

-врши оценка на системите на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;

-утврдува краткорочни и долгорочни стратегии за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности на кој ризик е изложена Штедилницата;

-ги анализира извештаите за изложеноста на Штедилницата на ризикот од промена на каматните стапки на портфолиото на банкарските активности и предлага стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици;

-ја следи ефикасноста на функционирањето на системите на внатрешна контрола во управувањето со ризикот од промена на каматните стапки на портфолиото на банкарските активности;

-ги анализира ефектите од управувањето со ризикот од промена на каматните стапки на портфолиото на банкарските активности врз перформансите на Штедилницата;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

-ги анализира ефектите од предложените стратегии за управување со ризикот, како и предложените стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризикот од промена на каматните стапки на портфолиото на банкарските активности;

- најмалку еднаш месечно го известува Надзорниот одбор, а најмалку еднаш во три месеца одборот за ревизија за промените во ризичните позиции на Штедилницата, промените во стратегијата за управување со ризици, ефектите од управувањето со ризиците врз перформансите на Штедилницата, како и преземените мерки и инструменти за заштита од ризиците и ефектите од истите;

-ги одредува и редовно ги ревидира лимитите на изложеност на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и ги дефинира дозволените исклучоци во однос на дефинирани лимити и доверува одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци;

-ги воспоставува процедурите и начинот на вршење на стрес тестирање.

Управител:

-ги извршува одлуките на единствениот содружник на Штедилницата, односно се грижи за нивно спроведување;

-изготвува политики и процедури за управување со ризикот од промена на каматните стапки;

-воспоставува процедура за оцена на влијанието на новите производи и услуги врз изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки;

-поднесува иницијатива и дава предлози за унапредување на работењето на Штедилницата;

-обезбедува услови за оцена, следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки по одделни значајни валути;

-воспоставува информативен систем и систем за известување на Надзорен одбор, Одборот за управување со ризици и Комисијата за раководење со средства и обврски во врска со евентуалните надминување на пропишаните лимити на изложеност;

-врши други работи во согласност со закон.

Сектор финансии сметководство и трезорско работење/служба трезорско работење:

-оперативно ја спроведува политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

A Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

	Позиција	Валута	во илјади денари	
			тековна година 2014	претходна година 2013
			Износ	Износ
1,1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЦХФ (ФКС + ВКС + ПКС)	ЦХФ	-	-
1,2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(955)	353
1,3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	4.228	(566)
1,4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД _{кп} ЦХФ (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД _{кп} ЦХФ		-
1,5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД _{кп} ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД _{кп} ЕУР		-
1,6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД _{кп} УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД _{кп} УСД		-
1,7	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	остан		-
1,8	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	0	30
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1+1.2+...)		3.273	(183)
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		405.015	394.659
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		0,81	0,05

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

<i>во илјади денари</i>		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматноосни средства/обврски
2014 (тековна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти		134.084	19.000	-	-	-	-	153.084
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		-	9.990	76.923	-	-	-	86.913
Кредити на и побарувања од други комитенти		-	-	1.395.486	536	-	-	1.396.022
Вложувања во хартии од вредност		-	-	71.028	-	-	-	71.028
Останата неспомната каматочувствителна актива		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства		134.084	28.990	1.543.437	536	-	-	1.707.047
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти		24.638	-	671.204	-	-	-	695.842
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		126.520	303.069	122.963	-	95.006	-	647.558
Субординирани обврски и хибридни инструменти		-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски		-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски		151.158	303.069	794.167	-	95.006	-	1.343.400
Нето-билансна позиција		(17.074)	(274.079)	749.270	536	(95.006)	-	363.647
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Нето-вонбилансна позиција		-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција		(17.074)	(274.079)	749.270	536	(95.006)	-	363.647

Табелата е изготвена согласно Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности и вклучуваат каматочувствителни билансни и вонбилансни позиции на нето основа намалени за извршената исправка на вредноста, односно издвоената посебна резерва) и коригирани за износот на премијата, дисконтот и промените во објективната вредност, без да се земе во предвид износот на акумулираната амортизација.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
2013 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	212.503	32.600	-	-	-	-	245.103
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	4.458	-	-	-	4.458
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	1.101.177	162.451	-	-	1.263.628
Вложувања во хартии од вредност	-	-	125.000	-	-	-	125.000
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	212.503	32.600	1.230.635	162.451			1.638.189
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање							
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	17.717	-	602.336	-	-	-	620.053
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	68.231	355.394	22.968	127.073	61.447	33.216	668.329
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	85.948	355.394	625.304	127.073	61.447	33.216	1.288.382
Нето-билансна позиција	126.555	(322.794)	605.331	35.378	(61.447)	(33.216)	349.807
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	1.476	-	-	-	-	-	1.476
Нето-вонбилансна позиција	(1.476)	-	-	-	-	-	(1.476)
Вкупна нето-позиција	125.079	(322.794)	605.331	35.378	(61.447)	(33.216)	348.331

2.3.2 Валутен ризик

Природа и изложеност

Политиката за управување со ризикот, подразбира антиципирање на ризикот преку поставување и функционирање на ефикасен систем за управување со истиот. Тоа треба да овозможи и задоволително ниво на наплатливост на пласманите, заштита од непредвидени случувања и евентуални закани за неостварување на планираната политика. Определувањето, оценката и раководењето со валутниот ризик подразбира управување со валутниот ризик на начин кој ќе овозможи навремено реагирање односно преземање на соодветни активности за ублажување на ризикот од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути, во рамки на работењето на Штедилницата. Политиката за валутен ризик редовно се ревидира и ажурира согласно промените кои настануваат во деловното работење.

Штедилницата има воспоставено систем за управување со валутниот ризик преку:

- Утврдување на девизните позиции на Штедилницата по одделни валути;
- Утврдување на агрегатната девизна позиција;
- Следење на показателите на изложеност на валутниот ризик;
- Управување со валутниот ризик.

Идентификувањето, мерењето, следењето и контролата на валутниот ризик ги опфаќа сите активности и трансакции кои во билансната и вонбилансната евиденција се евидентирани во денари и во денари индексирани со девизна клаузула и кои во согласност со книговодствените правила се курсираат на редовна основа.

Основни показатели за изложеност на валутниот ризик се:

- Односот на девизната позиција во одделна валута со сопствените средства на Штедилницата;
- Односот на агрегатната девизна позиција со сопствените средства на Штедилницата.

Од аспект на утврдување, анализа и мерење на валутниот ризик во Штедилница Можности и гледано од основните показатели за изложеност на валутен ризик се изготвуваат следниве извештаи:

- Месечна интерна анализа на Валутен ризик;
- Извештај за Валутен ризик согласно методологијата (дел од сетот финансиски извештаи на полугодишно и годишно ниво, белешка 2.3.3);

Системот на управување со валутниот ризик подразбира:

- Идентификација (изнаоѓање и лоцирање на ризиците пред истите да се претворат во проблеми).
- Анализа (оценка на влијанието, веројатноста и временскиот период, класифицирање на ризиците и подредување по

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

приоритет).

- Планирање (претворање на информациите за ризикот во одлуки и акции и имплементација на истите).
- Следење (следење на индикатори и показатели на ризикот и акции за намалување на истиот).
- Контрола (корегирање на девијациите од планот за намалување на ризикот)Комуникација.

Што се однесува до управувањето и мерењето на овој ризик, раководството на Штедилницата преку адекватна анализа и процеси на известување, на редовна основа ги следи:

- промените во девизните курсеви во поглед на средствата и обврските изразени во странска валута и одржувањето на адекватна структура во поглед на изложеноста на девизниот ризик.

Целта на Штедилницата е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматна стапка на средствата и обврските.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Соодветната организациска структура подразбира:

- Јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на Штедилницата;

- Дефинирање на задачите и одговорностите на соодветните организациски делови надлежни за мерење, следење и контрола на валутниот ризик;

- Јасно разграничување и независност на функцијата на мерење и следење на валутниот ризик од функцијата на вложување во позиции коишто значат изложеност на валутен ризик.

Единствен содружник:

- ги усвојува актите кои согласно предвидените надлежности ги прегледува и над кои врши надзор Надзорниот одбор во смисла на член 36 од Изјавата за основање на Штедилница Можности;

- ја одобрува и го следи спроведувањето на Политиката за управување со валутниот ризик;

- најмалку на годишно ниво ја оценува соодветноста на Политиката за управување со валутниот ризик;

- ги одобрува лимитите на изложеност од валутен ризик;

- ги одобрува евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити и ја доделува одговорноста за одлучување за примена на тие исклучоци;

- одобрува воведување на нови производи коишто имаат значајно влијание врз профилот на ризичност;

- врши други работи во согласност со закон;

Надзорен одбор:

- ги прегледува политиките за управување со валутен ризик;

- ги разгледува извештаите за изложеноста на валутен ризик;

- врши други работи во согласност со закон.

Одбор за управување со ризици:

- перманентно го следи и оценува степенот на ризичност на Штедилницата и го утврдува прифатливото ниво на изложеноста на валутен ризик со цел минимизирање на загубите од изложеноста на Штедилницата на тој ризик;

- воспоставува политика за управување со валутен ризик;

- ги следи прописите на НБРМ кои се однесуваат на управувањето со валутен ризик и усогласеноста на Штедилницата со овие прописи;

- врши оцена на системите на управување со валутен ризик;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

-утврдува краткорочни и долгорочни стратегии за управување со валутен ризик, на кој ризик е изложена Штедилницата;

-ги анализира извештаите за изложеноста на Штедилницата на валутен ризик и предлага стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици;

-ја следи ефикасноста на функционирањето на системите на внатрешна контрола во управувањето со валутниот ризик;

-ги анализира ефектите од управувањето со валутниот ризик врз перформансите на Штедилницата;

-ги анализира ефектите од предложените стратегии за управување со валутен ризик, како и предложените стратегии, мерки и инструменти за заштита од валутниот ризик;

- најмалку еднаш месечно го известува Надзорниот одбор, а најмалку еднаш во три месеца одборот за ревизија за промените во ризичните позиции на Штедилницата, промените во стратегијата за управување со ризици, ефектите од управувањето со ризиците врз перформансите на Штедилницата, како и преземените мерки и инструменти за заштита од ризиците и ефектите од истите.

Управител:

-ги извршува одлуките на Единствениот содружник на Штедилницата, односно се грижи за нивно спроведувања;

-изготвува политики и процедури за управување со валутен ризик;

-ја воспоставува и одржува ефикасноста на системот за мерење, следење контрола и известување за валутен ризик по одделни валути коишто имаат значајно влијание врз целокупната ликвидност на банката и следење на рочната структура на активата и пасивата во денари и девизи;

-обезбедува услови за оцена, следење и контрола на валутниот ризик од промена на одделни значајни валути;

-воспоставува информативен систем и систем за известување на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици и Комисијата за раководење со средства и обврски во врска со евентуалните надминувања на пропишаните лимити на изложеност;

-воспоставува процедура за оцена на влијанието на новите производи и услуги врз изложеноста на валутен ризик;

-поднесува иницијатива и дава предлози за унапредување на работењето на Штедилницата;

-врши други работи во согласност со закон.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Сектор финансии сметководство и трезорско работење/служба трезорско работење:

-оперативно ја спроведува политиката за управување со валутен ризик.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски			Други валути	Вкупно
2014 (тековна година)								
Монетарни средства								
Парични средства и парични еквиваленти	160.957	6.365	212					167.534
Средства за тргување								
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање								
Дериватни средства чувани за управување со ризик								
Кредити на и побарувања од банки	87.386							87.386
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.071.252	332.868						1.404.120
Вложувања во хартии од вредност	71.028							71.028
Вложувања во придружени друштва								
Побарувања за данок на добивка (тековен)								
Останати побарувања	3.937							3.937
Заложени средства								
Одложени даночни средства								
Вкупно монетарни средства	1.394.560	339.233	212					1.734.005
								6
Монетарни обврски								
Обврски за тргување								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање								
Дериватни обврски чувани за управување со ризик								
Депозити на банки								
Депозити на други комитенти	684.397	23.336						707.733
Издадени должнички хартии од вредност								
Обврски по кредити	189.696	461.125						650.821
Субординирани обврски								
Обврски за данок на добивка (тековен)	692							692
Одложени даночни обврски								
Останати обврски	25.484	6.065						31.549
Вкупно монетарни обврски	900.269	490.526						1.390.795
Нето-позиција	494.291	(151.293)	212					343.210

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
2013 (претходна година)									
Монетарни средства									
Парични средства и парични еквиваленти	254.310	1.616	141						256.067
Средства за тргување									-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									-
Дериватни средства чувани за управување со ризик									-
Кредити на и побарувања од банки			4.494						4.494
Кредити на и побарувања од други комитенти	659.331	616.449							1.275.780
Вложувања во хартии од вредност	123.234								123.234
Вложувања во придружени друштва									-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	82								82
Останати побарувања	11.768								11.768
Заложени средства									-
Одложени даночни средства									-
Вкупно монетарни средства	1.048.725	618.065	4.635	0	0	0	0	0	1.671.425
Монетарни обврски									
Обврски за тргување									-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик									-
Депозити на банки									-
Депозити на други комитенти	604.193	25.936							630.129
Издадени должнички хартии од вредност									-
Обврски по кредити	152.425	517.010	2.292						671.727
Субординирани обврски									-
Обврски за данок на добивка (тековен)									-
Одложени даночни обврски									-
Останати обврски	25.887	11.920							37.807
Вкупно монетарни обврски	782.505	554.866	2.292	0	0	0	0	0	1.339.663
Нето-позиција	266.220	63.199	2.343	0	0	0	0	0	331.762

2.4 Останати оперативни ризици

2.4.1 Природа и изложеност

Оперативните ризици се ризици од можност за настанување негативни ефекти на финансискиот резултат и капиталот на Штедилницата заради пропусти во работењето на вработените, неадекватни, слаби внатрешни процедури и процеси, неадекватно управување со информациските и другите системи во Штедилницата, како и од непредвидени надворешни настани.

Оперативниот ризик е ризик од загуба поради несоодветни лица, несоодветни или слаби интерни процеси и системи или надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како тековен или иден ризик врз добивката и капиталот на Штедилницата, предизвикан од прекршувања/непочитувања на законските и подзаконските прописи, договори, практики, етички стандарди и останати правни документи. Исто така, оперативниот ризик го вклучува и ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, ризикот од користење на услуги од надворешни лица, користење на планот за непрекинатост во работењето и планот за вонредни услови, како и утврдувањето на актите за физичка безбедност во Штедилницата.

Изворите на оперативните ризици се бројни и присутни на сите нивоа на одлучување и извршување во деловните процеси, кај секој извршител и во секој сегмент на деловните трансакции и операции.

Во политиката за управување на оперативен ризик, оперативните ризиците се систематизирани во четири групи:

1. Ризици предизвикани од човечки фактор;
2. Ризици на процесите;
3. Ризици на системот и
4. Надворешни ризици.

2.4.2 Организациона структура и одговорности за управување со оперативниот ризик

Ефикасното управување со оперативниот ризик во голема мера зависи од вклученоста на одделните органи на надзор и управување со Штедилницата, со цел да се воспостават и применат соодветни политики, процедури и практики за управување со овој ризик. Согласно политиката за управување на оперативен ризик, во Штедилницата се дефинирани улогата и надлежностите на Единствениот содружник, Одборот за управување со ризици, Управителот на Штедилницата, Службата за управување со ризици и останатите организациони единици-сектори и служби во Штедилницата.

2.4.3 Идентификување на оперативниот ризик

Процесот на идентификување на оперативниот ризик овозможува да се опфатат најголемиот број ризични настани на кои е изложена Штедилницата, без разлика дали станува збор за настани коишто можат или не можат лесно да се квантифицираат. Воспоставениот начин на идентификување на оперативниот ризик овозможува опфаќање и на сите идни ризични настани и фактори како што се внатрешните и надворешните фактори коишто можат да имаат негативно влијание врз профилот на ризичност на Штедилницата, промените во нејзината организациска структура, квалитетот и промената на човечките ресурси, системот на воведување на нови производи или активности, инвестиции во нови апликативни решенија и софтвери, користењето услуги од надворешни лица, економската и политичката состојба во државата, промените во банкарското работење и технолошкиот развој. се внатрешните и надворешните фактори коишто можат да имаат негативно влијание врз профилот на ризичност на Штедилницата, промените во нејзината организациска структура, квалитетот и промената на човечките ресурси, системот на воведување на нови производи или активности, инвестиции во нови апликативни решенија и софтвери, користењето услуги од надворешни лица, економската и политичката состојба во државата, промените во банкарското работење и технолошкиот развој.

2.4.4 Оцена на оперативниот ризик

Покрај идентификувањето на оперативниот ризик, Штедилницата врши оцена на чувствителноста на овој ризик, со што се овозможува подобро разбирање на сопствениот профил на ризичност и подобра распределба на потребните ресурси за управување со оперативниот ризик. Во Штедилницата, оцената на оперативниот ризик се спроведува преку моделот на самопроценување, односно преку сопствена оцена на ризикот. Овој модел е базиран на интерна оцена на сопственото работење во Штедилницата и активностите коишто ги врши, за да ги утврди потенцијалните ризични настани.

2.4.5 Систем на следење на оперативниот ризик

Редовното следење на оперативниот ризик овозможува навремено идентификување на проблемите или недостатоците во политиките, процедурите или практиките за управување со овој ризик. Тоа претставува основа за преземање навремени мерки за отстранување на утврдените проблеми/недостатоци и придонесува за намалување набројот и големината на остварените загуби. Ефикасното следење на оперативниот ризик подразбира развивање и следење на показатели(фактори) на ризик, утврдување на гранични вредности на показателите на ризик и утврдување на показатели за рано предупредување.

2.4.6 Систем на известување

Штедилницата има развиен систем на известување на соодветните лица или органи. Системот подразбира подготовка на квартални извештаи на ниво сектор/служба до Службата за управување со ризици, која врз основа на доставените одделни извештаи, подготвува генерален квартален извештај за оперативен ризик, на ниво на Штедилница, кој што се доставува до Единствениот содружник, Управителот на Штедилницата и Одборот за управување со ризици. Извештаите за изложеноста на оперативниот ризик содржат различни податоци од кои се добива слика за областите (сектори/служби, трансакции, операции или други настани) кај кои е присутен оперативниот ризик.

3. Адекватност на капиталот

Во рамки на Штедилницата, системот за управување со адекватноста на капиталот и неговиот опфат е согласно природата, големината и сложеноста на финансиските активности кои се вршат.

Системот за управување со адекватноста на капиталот вклучува:

1. Политика за управување со адекватност на капиталот;
2. Соодветна организациска поставеност на управувањето со адекватност на капиталот;
3. Процес на интерно утврдување и оцена на потребната адекватност на капиталот на Штедилницата.

3.1. Политика за управување со адекватност на капиталот

Со политиката за управување со адекватноста на капиталот, се регулира делокругот на работење на Штедилницата во оваа област.

Политиката редовно се ревидира согласно промените во Одлуките за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот донесени од страна на НБРМ. Имено во горенаведената политика, Штедилницата пропишува редовно следење на регулативата во врска со сопствените средства и адекватноста на капиталот согласно измените пропишани од НБРМ.

3.2 Соодветна организациска поставеност на управувањето со адекватност на капиталот

Организациската поставеност за управување со адекватноста на капиталот со состои од неколку елементи:

1. Јасна организациска структура;
2. Ефикасен процес за управување и анализа на потребната адекватност на капиталот;
3. Ефикасен систем на внатрешна контрола и ревизија.

3.3. Процес на интерно утврдување и оцена на потребната адекватност на капиталот на Штедилницата

Согласно член 65 од Законот за банки, Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватноста на капиталот која не може да биде пониска од 8% (СС/АПСР* \geq 8%).

*АПСР – актива пондерирана според ризици.

Согласно природата, видот и обемот на активностите што ги врши Штедилницата и ризиците на кои е изложена, а исто така и согласно преземените обврски кон кредиторите на Штедилницата, Штедилницата има пропишано годишен интересен лимит на стапка на адекватност на капиталот.

Интерно утврдената стапка на адекватноста на капиталот на Штедилницата се ревидира најмалку на годишно ниво од страна на Одборот за управување со ризици, а се усвојува од страна на Единствениот содружник.

Износот на адекватноста на капитал се предвидува и проектира во краткорочните и долгорочните финансиски проекции и деловна политика на Штедилницата.

Усогласеност со законска регулатива

Штедилницата е целосно усогласена со законската регулатива во овој дел, што се обезбедува со редовно следење на регулативата во врска со сопствените средства и адекватноста на капиталот, и редовно ревидирање на Политиката за адекватноста на капиталот и Процесот на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот, што е прилог на политиката.

3.3.1. Процес на интерно утврдување, мерење и оценка на потребната адекватност на капиталот на Штедилница Можности

Процесите на интерно утврдување, мерење и оценка на потребната адекватност на капиталот на Штедилница Можности се дефинирани на следниот начин:

1 Процес на интерно утврдување на стапката на адекватност на капитал на годишно ниво

Под процес на годишно утврдување на стапка на Адекватност на капитал се подразбира утврдување на минимална стапка на адекватност на капитал за наредната година.

Предлогот за минимална стапка на адекватност на капиталот се доставува до Одбор за управување со ризици, Надзорен одбор и Единствениот содружник.

Годишниот интерно утврден коефициент на АК се споредува со реализираниот во изминатата година и констатира отстапувањето, доколку има, односно се дефинираат и анализираат причините кои допринеле коефициентот на реализираниот АК да биде над утврдениот.

Годишниот интерно утврден коефициент на АК се споредува со деловната политика за годината и се констатира отстапувањето, доколку има, односно се дефинираат и анализираат причините кои допринеле коефициентот на реализираниот АК да биде над или под утврдениот согласно финансиските проекции на Штедилницата.

Образецот за процес на интерно утврдување на стапка на Адекватност на капитал се подготвува од страна на Сектор финансии сметководство и трезорско работење, служба трезорско работење. Истиот се доставува на разгледување до Одборот за управување со ризици, а се одобрува од страна на Надзорниот одбор, односно Единствениот содружник на Штедилницата.

2 Процес на интерно мерење и оценка на стапката на адекватност на капитал на квартално ниво

Под процес на интерно мерење на стапката на Адекватност на капиталот се подразбира пресметување на стапката на адекватност на капитал на квартално ниво согласно законската регулатива и нејзино мерење во однос на проектираната стапка на адекватност на капиталот согласно годишните финансиски проекции на Штедилницата усвоени од Единствениот содружник. Во рамки на финансиските проекции стапката на адекватност на капитал се проектира по квартали. Од проектираните податоци по квартали се утврдува проектираната стапка на АК по квартали за наредната година.

Мерењето на АК на квартално ниво се врши и во однос на интерно утврдениот коефициент на АК на годишно ниво.

Врз основа на добиените резултати се дава оценка и предлози за потребната адекватност на капитал.

Образецот за процес на интерно мерење на стапка на Адекватност на капитал се подготвува од страна на Сектор финансии сметководство и трезорско работење, служба трезорско работење. Истиот се доставува на разгледување до Одборот за управување со ризици, Надзорниот одбор и Единствениот содружник на Штедилницата.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

ИЗВЕШТАЈ за стапката на адекватноста на капиталот состојба на 31.12.2014

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2014	Претходна година 2013
1	2	3	4
I	Актива пондерирана според кредитниот ризик		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	1.494.594	1.353.388
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	119.568	108.271
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	0	0
4	Нето-позиција во злато	0	0
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	0	0
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	0	0
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	22.360	22.564
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	0	0
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	279.499	282.044
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	0	0
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	0	0
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	0	0
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	0	0
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	0	0
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	0	0
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	0	0
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	0	0
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	0	0
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	0	0
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	0	0
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	0	0
13	Актива пондерирана според други ризици	0	0
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	1.774.093	1.635.432
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	141.927	130.835
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	405.015	394.659
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (ВИ/В)	22,83%	24,13%

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

за сопствените средства
состојба на 31.12.2014

Ред.бр.	Опис	Тековна година 2014	Претходна година 2013
1	2	3	4
Основен капитал			
1	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	300.152	300.152
1.1	Номинална вредност	300.152	300.152
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	300.152	300.152
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции		
1.2	Премија	0	0
1.2.1	Премија од обични акции		
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции		
2	Резерви и задржана добивка или загуба	105.258	94.942
2.1	Резервен фонд	105.258	62.157
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	0	32.785
2.3	Акумулирана загуба од претходни години		
2.4	Тековна добивка		
3	Позиции како резултат на консолидација	0	0
3.1	Малцинско учество		
3.2	Резерви од курсни разлики		
3.3	Останати разлики		
4	Одбитни ставки	395	435
4.1	Загуба на крајот на годината или тековна загуба		
4.2	Откупени сопствени акции		
4.3	Нематеријални средства	395	435
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва		
4.5	Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење		
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба		
4.7	Други одбитни ставки		
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	405.015	394.659
Дополнителен капитал			
5	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премија врз основа на овие акции	0	0
5.1	Номинална вредност		
5.2	Премија		
6	Ревалоризациски резерви		
7	Хибридни инструменти		
8	Субординирани инструменти		
9	Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал	0	0
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ	0	0
Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал			
10	Вложувања во капиталот на други банки или финансиски институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции		
11	Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 10		
12	Збирен износ на вложувања во капитал, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти што надминува 10% од (I+II)		
13	Вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва		
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштва за осигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал		
15	Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции		
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)		
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	0	0
IV	Основен капитал по одбитните ставки	405.015	394.659
V	Дополнителен капитал по одбитните ставки	0	0

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)*

<i>Сопствени средства</i>			
VI	Основен капитал	405.015	394.659
VII	Дополнителен капитал	0	0
VIII	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	405.015	394.659

4 Известување според сегменти

4.1 Штедилницата врши анализа на нејзините деловни активности според оперативните сегменти.

Оперативен сегмент е компонентата од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- Надзорниот одбор на Штедилницата ги разгледува оперативните резултати на одделниот оперативен сегмент на редовна основа (најмалку полугодишно), со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности на тој сегмент;
- достапни се одделни финансиски информации за сегментот.

Штедилницата примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти: работа со население, корпоративно банкарство, банки и други финансиски друштва и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

4.2 Штедилницата прикажува анализа на нејзините деловни активности според географските подрачја каде што тие се извршуваат.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

4 Известување според сегментите

Известување според

4 сегментите

A Оперативни сегменти

во илјади денари

2014 (тековна година)

Нето-приходи(расходи) од камата

Нето-приходи(расходи) од провизии и надомести

Нето-приходи од тргување

Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Останати оперативни приходи

Приходи реализирани помеѓу сегментите

Вкупно приходи по сегмент

Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа

Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

Амортизација

Трошоци за реструктурирање

Трошоци за вложување во недвижности и опрема

Останати расходи

Вкупно расходи по сегмент

Финансиски резултат по сегмент

Данок од добивка

Добивка(загуба) за финансиската година

Вкупна актива по сегмент

Неалоцирана актива по сегмент

Вкупна актива

Вкупно обврски по сегмент

Неалоцирани обврски по сегмент

Вкупно обврски

Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)										
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата			Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
Нето-приходи(расходи) од камата	163.279	22.887		(52.566)	3.437	-	-	-	-	137.037
Нето-приходи(расходи) од провизии и надомести	1.838	443	-	(1.644)	-	-	-	-	-	637
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	574	-	-	-	-	-	-	6.868	-	7.442
Вкупно приходи по сегмент	165.691	23.330	-	(54.210)	3.437	-	-	6.868	-	145.116
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	5.142	(4.645)	-	-	-	-	-	-	-	497
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	(5.848)	-	(5.848)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	(8.578)	-	(8.578)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(3.928)	-	-	-	-	-	-	(119.796)	-	(123.724)
Вкупно расходи по сегмент	1.214	(4.645)	-	-	-	-	-	(134.222)	-	(137.653)
Финансиски резултат по сегмент	166.905	18.685	-	(54.210)	3.437	-	-	(127.354)	-	7.463
Данок од добивка								134.817		1.460
Добивка(загуба) за финансиската година										6.003
Вкупна актива по сегмент	1.313.655	203.245	-	-	-	-	-	-	-	1.516.900
Неалоцирана актива по сегмент								285.309		285.309
Вкупна актива	1.313.655	203.245	-	-	-	-	-	285.309	-	1.602.209
Вкупно обврски по сегмент	707.733	-	-	650.821	-	-	-	-	-	1.358.554
Неалоцирани обврски по сегмент								32.242		32.242
Вкупно обврски	707.733	-	-	650.821	-	-	-	32.242	-	1.390.796

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домашноствата					
2013 (претходна година)										
Нето-приходи(расходи) од камата	158.154	28.802		(45.718)	1.636	-	-	-	-	142.874
Нето-приходи(расходи) од провизии и надомести	1.729	413	-	(1.938)	-	-	-	-	-	204
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	247	-	-	-	-	-	-	8.075	-	8.322
Приходи реализирани помеѓу сегментите										
Вкупно приходи по сегмент	160.130	29.215	-	(47.656)	1.636	-	-	-	8.075	151.400
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	9.891	(2.129)	-	-	-	-	-	-	-	7.762
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	(8.463)	-	(8.463)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(3.897)	-	-	-	-	-	-	(132.128)	-	(136.025)
Вкупно расходи по сегмент	5.994	(2.129)	-	-	-	-	-	(140.591)	-	(136.726)
Финансиски резултат по сегмент	166.124	27.086	-	(47.656)	1.636	-	-	(132.516)	-	14.674
Данок од добивка										(837)
Добивка(загуба) за финансиската година										13.837
Вкупна актива по сегмент	1.161.213	229.699	-	-	-	-	-	-	-	1.390.912
Неалоцирана актива по сегмент								358.213		358.213
Вкупна актива	1.161.213	229.699	-	-	-	-	-	358.213	-	1.749.125
Вкупно обврски по сегмент	630.129	-	-	671.727	-	-	-	-	-	1.301.856
Неалоцирани обврски по сегмент								38.338		38.338
Вкупно обврски	630.129	-	-	671.727	-	-	-	38.338	-	1.340.194

Концентрација на вкупните приходи и расходи по

Б значајни клиенти

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домашноствата					
2014 (тековна година)										
(банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)										
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013 (претходна година)													
(банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)													
Клиент 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приходи (расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

В Географски подрачја

	во илјади денари								
	Република Македонија	Земји- членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји- членки на ОЕЦД (без европс ките земји- членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		Сите останати незначајни географск и сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2014 (тековна година)									
Вкупни приходи	145.691	-	-	-	-	-	-	-	145.691
Вкупна актива	1.802.209	-	-	-	-	-	-	-	1.802.209
2013 (претходна година)									
Вкупни приходи	151.400	-	-	-	-	-	-	-	151.400
Вкупна актива	1.749.125	-	-	-	-	-	-	-	1.749.125

е) Настани по денот на составување на билансот

По денот на составување на Билансот на состојба, не се случени материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизирана набавна вредност, намалени за нивната исправка на вредност. Проценетата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти се утврдува со користење на тековна пазарна каматна стапка.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматоносни средства кои се чуваат до доспевање. Објективната вредност на хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање, поради нивната краткорочност, ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на останатите финансиски средства, кои вклучуваат парични средства и парични еквиваленти, побарување за данок на добивка и останати побарувања како резултат на нивната, краткорочна природа, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување ја претставува нивната вредност која се плаќа по видување. Објективната вредност на орочените депозити со променливи каматни стапки одговара на сметководствената вредност на датумот на билансот на состојба.

Обврски по кредити

Кај обврските од кредити по променливи каматни стапки, објективната вредност не се разликува значајно од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки. Објективната вредност на кредитните линии за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

Останати финансиски обврски

Објективната вредност на останати финансиски обврски, како резултат на нивната краткорочна природа, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	тековна година 2014		претходна година 2013	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	167.534	167.534	256.067	256.067
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.404.120	1.586.175	1.275.780	1.269.448
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	82	82
Останати побарувања	3.937	3.937	11.768	11.768
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	707.733	707.733	630.129	630.129
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	650.821	650.821	671.727	671.727
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	692	692	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	30.875	30.875	37.807	37.807

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

<i>во илјади денари</i>	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
31 декември 2014 (тековна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
31 декември 2013 (претходна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2014		претходна година 2013	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3

<i>во илјади денари</i>		Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
		Средства за тргување					
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)							
Добивки/(загуби) признаени во:							
-	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех							
-	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех							
-	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот							
-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот							
-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот							
-	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот							
-	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3							
-	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања							
-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)							
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2013 (претходна година)							
-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)

Добивки/(загуби) признаени во:

- Билансот на успех

- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

Купувања на финансиски инструменти во периодот

Продадени финансиски инструменти во периодот

Издадени финансиски инструменти во периодот

Платени финансиски инструменти во периодот

Прекласифицирани финансиски инструменти во(од) нивото 3

Прекласифицирани во кредити и побарувања

Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)

Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2014 (тековна година)

Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***6. Нето-приходи/(расходи) од камата****А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	2.085	2.609
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	1.163	39
Кредити на и побарувања од други комитенти	186.166	186.956
Вложувања во хартии од вредност	3.437	1.118
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(1.209)	(1.243)
Наплатени претходно отпишани камати	5.331	4.738
Вкупно приходи од камата	196.973	194.217
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	29.985	28.984
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	29.951	22.359
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно расходи за камата	59.936	51.343
Нето-приходи/(расходи) од камата	137.037	142.874

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
6 Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжува)
Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	22.887	28.802
Држава	3.437	1.636
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	3.248	2.130
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	163.279	158.154
Нерезиденти		
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(1.209)	(1.243)
Наплатени претходно отпишани камати	5.331	4.738
Вкупно приходи од камата	196.973	194.217
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	29.951	22.359
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	29.985	28.984
Нерезиденти	-	-
Вкупно расходи за камата	59.936	51.343
Нето-приходи/(расходи) од камата	137.037	142.874

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести****А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	2.281	2.142
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.281	2.142
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	40	555
Платен промет	-	-
во земјата	1.387	1.084
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	14	86
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
(расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	203	213
Вкупно расходи за провизии и надомести	1.644	1.938
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	637	204

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести****Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	443	413
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	1.838	1.729
Нерезиденти	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.281	2.142
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	1.630	1.852
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	14	86
Вкупно расходи за провизии и надомести	1.644	1.938
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	637	204

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***8 Нето-приходи од тргување**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики**

<i>во илјади денари</i>		
тековна година 2014	претходна година 2013	
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	243	172
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	331	75
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-
курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето основа	-	-
останати курсни разлики, на нето-основа	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	574	247

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***11 Останати приходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
Недвижности и опрема	18	-
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	218	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	174	244
Наплатени претходно отпишани побарувања	1.954	1.172
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
Преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато		
(наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)		
Уприходувани штедни депозити	203	292
Приходи од предвремена ликвидација на штеден депозит	927	790
Останато	3.374	5.562
Вкупно останати приходи од дејноста	6.868	8.060

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
12 Исправка на вредност на финансиските средства, на нето-основа

	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>								
2014 (тековна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	88	22.124	-	-	-	-	544	22.756
	(5)	(20.906)	-	-	-	-	(2.342)	(23.253)
	83	1.218	-	-	-	-	(1.798)	(497)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	83	1.218	-	-	-	-	(1.798)	(497)
2013 (претходна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)		18.012	-	-	-	-	3.251	21.263
	(5)	(29.020)	-	-	-	-	-	(29.025)
	(5)	(11.008)	-	-	-	-	3.251	(7.762)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(5)	(11.008)	-	-	-	-	3.251	(7.762)

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

**13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства,
на нето-основа**

во илјади денари

2014 (тековна година)

Дополнителна загуба
поради оштетување
(Ослободување на
загубата поради
оштетување)

**Вкупно загуба поради
оштетување на
нефинансиските
средства, на нето-
основа**

	Недвижнос ти и опрема	Нематерија лни средства	Преземен и средства врз основа на ненаплате ни побарува ња	Нетековн и средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓувањ е	Останат и нефина нсиски средств а	Неконт ролир ано учеств о	Вкупно
	-	-	6.423	-	-	-	6.423
	-	-	(575)	-	-	-	(575)
	-	-	5.848	-	-	-	5.848
2013 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	4.743	-	-	-	4.743
	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето- основа	-	-	4.743	-	-	-	4.743

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***14 Трошоци за вработените**

<i>во илјади денари</i>		
тековна година 2014	претходна година 2013	
<i>Краткорочни користи за вработените</i>		
Плати	49.341	51.209
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурање	17.730	17.693
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
	67.071	68.902
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
Користи поради престанокот на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
(трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	3.802	4.976
Вкупно трошоци за вработените	70.873	73.878

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***15 Амортизација**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Амортизација на нематеријалните средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	778	312
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	355	448
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп		
	1.133	760
Амортизација на недвижностите и опремата		
Градежни објекти	1.287	1.278
Транспортни средства	507	286
Мебел и канцелариска опрема	1.261	1.715
Останата опрема	2.894	3.032
Други ставки на недвижностите и опремата	547	536
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	949	856
	7.445	7.703
Вкупно амортизација	8.578	8.463

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***16 Останати расходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	1.001	625
Премии за осигурување на депозитите	3.928	3.897
Премии за осигурување на имотот и на вработените	1.093	1.036
Материјали и услуги	23.032	29.421
Административни и трошоци за маркетинг	923	1.584
Останати даноци и придонеси	99	219
Трошоци за кирии	14.122	13.888
Трошоци за судски спорови	1.139	1.013
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	143	34
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа		
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:		
Недвижности и опрема	80	-
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	999	1.893
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато(наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)		
Пренос од вонбилансна евиденција на отпишани штедни влогови	2.200	36
Останато – други расходи	4.092	3.743
Вкупно останати расходи од дејноста	52.851	57.389

Штедилница Можности имаше вонбилансно евидентиран износ на отпишани неактивни штедни депозити, кои потенцијално можеа да предизвикаат одливи на средства на барање на клиентот, како и камата по видување според динамичка пресметка.

По препорака на НБРМ, единствениот содружник на Штедилницата донесе Одлука бр. 02/01-3358 од 31.12.2014 година со која отпишаните неактивни штедни депозити по видување евидентирани вонбилансно, да се прекнижат на билансна евиденција на 31.12.2014 година, што резултираше во признавање на расходи по овој основ прикажани во позицијата - Пренос од вонбилансна евиденција на отпишани штедни влогови.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***17 Данок на добивка****А Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината

Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка кој произлегува од привремени разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
1.460	837
-	-
-	-
-	-
-	-
1.460	837
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1.460	837

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
1.460	837
-	-
1.460	837
-	-
-	-
1.460	837

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

17 Данок на добивка (продолжува)

Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2014		претходна година 2013	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		7.463		14.674
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10,00%	746	-	-
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	9,6%	714	5,7%	837
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		1.460		837
Просечна ефективна даночна стапка	19,6%		5,7%	

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

во илјади денари

Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба
 Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови
 Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење
 Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење
 Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех
 Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2014			претходна година 2013		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
18 Парични средства и парични еквиваленти

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Парични средства во благајна	9.362	10.472
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	16.882	14.691
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки		-
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	122.274	127.983
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	19.000	102.700
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	16	221
(Исправка на вредноста)	-	-
<i>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</i>	167.534	256.067
Задолжителни депозити во странска валута	-	-
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	167.534	256.067

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)		
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	тековна година 2014		претходна година 2013	
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	објективна вредност на 31.12.2014 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2013 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2013 (претходна година)
во илјади денари				
Средства за тргување прекласифицирани во 2014(тековна година) во:				
- финансиски средства расположливи за продажба				
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2013 (претходна година) во:				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2014 (тековна година)		Прекласифицирани во текот на 2013 (претходна година)			
	Биланс на успех 2014 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2014 (тековна година)	Биланс на успех 2014 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2014 (тековна година)	Биланс на успех 2013 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2013 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>						
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

	Прекласифициран и во текот на 2014 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2013(претходна година)	
	Биланс на успех 2014 (тековна година)	Биланс на успех 2014 (тековна година)	Биланс на успех 2013 (претходна година)
во илјади денари			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени при почетно признавање**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
21 Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		<i>во илјади денари</i>			
		тековна година 2014		претходна година 2013	
		Дериватни средства	(дериватн и обврски)	Дериватни средства	(дериватни обврски)
A	Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	<i>Според видот на променливата</i> Деривати чувани за управување со ризик Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	<i>Според видот на заштита од ризик</i> Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B	Вградени деривати Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
22.1 Кредити на и побарувања од банки

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
Домашни банки	87.000	-	-	4.463
Странски банки	-	-	-	-
Репо				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	473	-	35	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	87.473	-	35	4.463
(Исправка на вредноста)	(87)	-	-	(4)
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	87.386	-	35	4.459

Движење на исправката на вредноста
 Состојба на 1 јануари
 Исправка на вредноста за годината

Дополнителна исправка на вредноста
 (Ослободување на исправката на вредноста)
 (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)
 Ефект од курсни разлики
 (Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
	4	9
	88	-
	(5)	(5)
	-	-
	-	-
	87	4

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	34.493	168.752	41.009	188.690
побарувања врз основа на камати	1.692	-	2.405	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
Станбени кредити	3.974	106.374	3.562	124.838
потрошувачки кредити	11.617	630.066	10.446	470.879
автомобилски кредити	-	-	-	-
Хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	91.583	470.041	99.131	452.357
побарувања врз основа на камати	13.365	-	12.991	-
Нерезиденти, освен банки	-	-	-	-
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	340.830	(340.830)	412.268	(412.268)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	497.554	1.034.403	581.812	824.496
(Исправка на вредноста)	(105.117)	(22.720)	(108.966)	(21.562)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	392.437	1.011.683	472.846	802.934

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)

	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Движење на исправката на вредноста на поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	130.528	141.536
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	22.124	18.012
(Ослободување на исправката на вредноста)	(20.906)	(29.020)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	(1.025)	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(2.884)	-
Состојба на 31 декември	127.837	130.528
Движење на исправката на вредноста на групна основа		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	127.837	130.528

Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	25.426	28.961
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	15.554	10.659
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	86.695	101.016
имот за вршење дејност	41.396	47.841
Залог на подвижен имот	28	4.750
Останати видови обезбедување	1.235.021	1.082.553
Необезбедени	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	1.404.120	1.275.780

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

		<i>во илјади денари</i>	
		тековна година 2014	претходна година 2013
<i>Должнички хартии од вредност</i>			
	Благајнички записи	-	-
	Државни записи	-	-
	Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
	Обврзници издадени од државата	-	-
	Корпоративни обврзници	-	-
	Останати должнички инструменти	-	-
		-	-
	Котирани	-	-
	Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>			
	Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
	Останати сопственички инструменти	-	-
		-	-
	Котирани	-	-
	Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста		-	-
(Исправка на вредноста)		-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста		-	-

		<i>во илјади денари</i>	
		тековна година 2014	претходна година 2013
Движење на исправката на вредноста			
	Состојба на 1 јануари	-	-
	Исправка на вредноста за годината	-	-
	дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
	(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
	Ефект од курсни разлики	-	-
	(Отпишани побарувања)	-	-
	Состојба на 31 декември	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	тековна година 2014		претходна година 2013		
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2014 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2014 (тековна година)	сметководствена вредност на 31.12.2013 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2013 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>					
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2014 (тековна година) во :					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2013 (претходна година) во :					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба

<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2014 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2014 (тековна година)	Биланс на успех 2013 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2013 (претходна година)
Период пред прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Резалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Резалоризациски резерви	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2014 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2014 (тековна година)	Биланс на успех 2013 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2013 (претходна година)
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето-основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	123.234
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
71.028	123.234
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	123.234
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	71.028

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	-
Исправка на вредноста за годината	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики	-
(Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

24 Вложување во подружници и придружени друштва

А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка / (загуба) за финансиската година
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

25 Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Побарувања од купувачите	2.841	10.764
Однапред платени трошоци	1.717	2.536
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	-	-
Побарувања од вработените	629	1.142
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	363
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	-	-
Други останати побарувања	203	214
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста (Исправка на вредноста)	5.390 (1.453)	15.019 (3.251)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	3.937	11.768

	во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	3.251	-
Исправка на вредноста за годината	544	3.251
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	(2.342)	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	1.453	3.251

26 Заложени средства

	Во илјади денари	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Почетна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)

преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)

Преземени во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)

Оштетување

Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)

Загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

(продадени во текот на годината)

Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)

Загуба поради оштетување во текот на годината

(продадени во текот на годината)

(пренос во сопствени средства)

(продадени во текот на годината)

Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2013 (претходна година)

на 31 декември 2013 (претходна година)

на 31 декември 2014 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	15.401	-	12.964	-	28.365
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	(4.976)	-	(1.691)	-	(6.667)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	10.425	-	11.273	-	21.698
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	10.425	-	11.273	-	21.698
Преземени во текот на годината	-	-	-	8.430	-	8.430
(продадени во текот на годината)	-	(3.875)	-	(4.214)	-	(8.089)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	6.550	-	15.489	-	22.039
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	(2.702)	-	(2.473)	-	(5.175)
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	(2.702)	-	(2.473)	-	(5.175)
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	(2.702)	-	(2.473)	-	(5.175)
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	(1.915)	-	(4.844)	-	(6.759)
(продадени во текот на годината)	-	1.395	-	843	-	2.238
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	(3.222)	-	(6.474)	-	(9.696)
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-
на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	15.401	-	12.964	-	28.365
на 31 декември 2013 (претходна година)	-	7.723	-	8.800	-	16.523
на 31 декември 2014 (тековна година)	-	3.328	-	9.015	-	12.343

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Штедилница Можности врши проценка на преземените средства, согласно одредбите од Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања, најмалку еднаш годишно, од страна на овластен проценител.

Според податоците од проценките, направени во 2014 година, објективната вредност по категории на преземени средства изнесува: во Градежни објекти - износ од 5.264 илјади денари, во Станбени објекти и станови - 14.587 илјади денари, односно во вкупен износ од 19.851 илјади денари.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Гудвил	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	4.223	-	5.868	-	-	10.091
зголемувања преку нови набавки	-	3.086	-	48	-	-	3.134
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	7.309	-	5.916	-	-	13.225
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	7.309	-	5.916	-	-	13.225
Зголемувања преку нови набавки	-	392	-	315	-	-	707
Зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	7.701	-	6.231	-	-	13.932

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства (продолжува)

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Гудвил	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	4.223	-	5.089	-	-	9.312
амортизација за годината	-	312	-	448	-	-	760
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отугување и расходување)	-	(178)	-	0	-	-	(178)
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	4.357	-	5.537	-	-	9.894
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	4.357	-	5.537	-	-	9.894
амортизација за годината	-	778	-	355	-	-	1.133
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отугување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	5.135	-	5.892	-	-	11.027
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	-	-	779	-	-	779
на 31 декември 2013 (претходна година)	-	2.952	-	379	-	-	3.331
на 31 декември 2014 (тековна година)	-	2.566	-	339	-	-	2.905

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства (продолжува)

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>						
Сегашна сметководствена вредност на:						
На 31 декември 2013 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

29 Недвижности и опрема

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	51.107	12.280	17.822	39.562	4.436	581	9.083	134.871
зголемувања	-	-	463	1.384	3.567	156	3	670	6.243
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	(218)	(427)	-	-	-	(645)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	51.107	12.743	18.988	42.702	4.592	584	9.753	140.469
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	51.107	12.743	18.988	42.702	4.592	584	9.753	140.469
Зголемувања	-	584	655	43	2.061	20	-	-	3.363
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	9	(394)	(2.982)	(215)	(584)	-	(4.166)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	51.691	13.407	18.637	41.781	4.397	-	9.753	139.666

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

29 Недвижности и опрема (продолжува)

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностит е и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	8.548	11.722	14.162	32.176	2.215	-	6.604	75.427
амортизација за годината	-	1.278	286	1.715	3.032	536	-	856	7.703
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(218)	(289)	-	-	-	(507)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)		9.826	12.008	15.659	34.919	2.751	-	7.460	82.623
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	9.826	12.008	15.659	34.919	2.751	-	7.460	82.623
амортизација за годината	-	1.287	507	1.261	2.894	547	-	949	7.445
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(381)	(2.793)	(173)	-	-	(3.347)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	(11)	-	-	-	-	(11)
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	11.113	12.515	16.528	35.020	3.125	-	8.409	86.710
Сегашна сметководствена вредност	-								
на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	42.559	558	3.660	7.386	2.221	581	2.479	59.444
на 31 декември 2013 (претходна година)	-	41.281	735	3.329	7.783	1.841	584	2.293	57.846
на 31 декември 2014 (тековна година)	-	40.578	892	2.109	6.761	1.272	-	1.344	52.956

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
29 Недвижности и опрема (продолжува)
Б Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Сегашна сметководствена вредност на:									
На 31 декември 2013 (претходна година)	-	34.313	-	-	-	-	-	-	34.313
На 31 декември 2014 (тековна година)	-	33.246	-	-	-	-	-	-	33.246

Хипотека на сопствен деловен простор е запишана во корист на НЛБ Тутунска Банка како гаранција по Договор за рамковен револвинг кредит - лимит одобрен од НЛБ Тутунска Банка, во износ на денарска противвредност од 1.000.000 ЕУР. По овој Договор, повлечени се средства врз основ на поединечни кредитни договори прикажани во билансот на состојба како долгорочни задолжувања во денари, прикажано во белешка 36 - Обврски по кредити, под ставка домашни извори, НЛБ Тутунска Банка.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

Побарувања за данок на добивка (тековен)

Обврски за данок на добивка (тековен)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	82
692	-

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски
A Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	тековна година 2014			претходна година 2013		
	Одложени даночни средства	(Одложен и даночни обврски)	на нето- основа	Одложен и даночни средства	(Одложен и даночни обврски)	на нето- основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
<i>Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех</i>	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
<i>Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот</i>	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б Непризнанени одложени даночни средства

Даночни загуби
Даночни кредити
Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	билансот на успех	капиталот	
претходна година 2013				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2014				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување****А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-

Б Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансијски средства
 Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
 Вложувања во придружените друштва
 Побарувања за данок на добивка
 Останати средства
Вкупно група на средства за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Финансиски обврски
 Посебна резерва
 Обврски за данок на добивка
 Останати обврски
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Б Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***32 Обврски за тргување**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2014		претходна година 2013	
Сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>			
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-
Останато	-	-	-
	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>			
Останати финансиски обврски	-	-	-
	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање			
	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***34 Депозити****34.1 Депозити на банки**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

34 Депозити (продолжува)

34.2 Депозити на други комитенти

	во илјади денари			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Држава				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Домаќинства				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	24.638	-	17.717	-
Орочени депозити	216.930	428.849	273.001	300.375
Ограничени депозити	95	25.331	237	28.724
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	11.890	-	10.075	-
	253.553	454.180	301.030	329.099
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Тековна достасаност	164.166	(164.166)	96.239	(96.239)
Вкупно депозити на други комитенти	417.719	290.014	397.269	232.860

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***35 Издадени должнички хартии од вредност**

Инструменти на пазарот на пари
Сертификати за депозит
Издадени обврзници
Останато
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност
Вкупно издадени должнички хартии од вредност

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

36 Обврски по кредити

A Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот

	во илјади денари			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	-	646.453	-	667.523
Репо-трансакции				-
Обврски врз основа на камати	4.368	-	4.204	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	318.357	(318.357)	135.389	(135.389)
Вкупно обврски по кредити	322.725	328.096	139.593	532.134

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***36 Обврски по кредити (продолжува)****Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2014		претходна година 2013	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
НЛБ ТБ - Министерство за финансии -ЗКДФ	39	33.559	40	33.216
НЛБ ТБ - Хабитат Македонија	2.628	62.257	2.628	65.498
НЛБ ТБ - Тајванска кредитна линија	-	-	60	2.231
НЛБ Тутунска банка	206	125.980	190	115.534
НЛБ ТБ - МРФП	1.007	178.885	1.286	205.306
МБПР - КФВ	-	122.963	-	123.023
ЦЕП - Респонсабилити	488	122.809	-	122.715
	4.368	646.453	4.204	667.523
<i>странски извори:</i>				
	-	-	-	-
Тековна достасност	318.357	(318.357)	135.389	(135.389)
Вкупно обврски по кредити	322.725	328.096	139.593	532.134

Штедилница Можности во 2014 година, изврши дополна на кредитните извори од веќе постоечки кредитори – НЛБ Тутунска Банка. Кредитните извори се обезбедени со следната гаранција: деловен простор во сопственост на Штедилница Можности (Белешка 29), деловен простор во сопственост на поврзано лице ЦЕП Можности и останати инструменти (меници, менични изјави и др).

До крај на 2019 година, целосно доспеваат активните кредитни линии кои се на пресечен датум 31.12.2014 година. Отплатата на кредитните обврски се врши редовно, согласно договорените датуми на доспевање.

Кредитните линии кои тековно ги користи Штедилницата се дел со фиксни и дел со променливи каматни стапки. Фиксните каматни стапки се движат во опсег од 1% до 7,51% годишно за 2014 (во опсег од 1 до 7,51% за 2013 година). Променливите каматни стапки се поврзани со стапката на ЕУРИБОР и нивната висина зависи од висината на ЕУРИБОР стапката на пресечниот датум на доспевање на обврските по камати.

Покрај билансно прикажаните кредитни обврски, по основ на искористени одобрени кредитни линии, Штедилница Можности има вонбилансно прикажани одобрени, а неискористени рамковни револвинг кредитни лимити, во денари со валутна клаузула, според средниот курс на НБРМ. Износот на неискористени, а одобрени рамковни револвинг кредитни лимити, изнесува 123 илјади денари на 31.12.2014 година (13.985 илјади денари на 31.12.2013 година).

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***37 Субординирани обврски**

Обврски по субординирани депозити
Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани кредити
Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност
Обврски врз основа на камати

Откупливи приоритетни акции

Вкупно субординирани обврски

<i>во илјади денари</i>	
<i>тековна година 2014</i>	<i>претходна година 2013</i>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

38 Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за несполните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	-	498	-	-	-	498
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	49	-	-	-	49
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(15)	-	-	-	(15)
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	-	532	-	-	-	532
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	-	532	-	-	-	532
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	201	-	-	-	201
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(58)	-	-	-	(58)
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	675	-	-	-	675

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***39 Останати обврски**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Обврски кон добавувачите	492	936
Добиени аванси	1.380	-
Обврски за провизиите и надоместите	-	-
Пресметани трошоци	918	724
Разграничени приходи од претходна година	1.225	678
Краткорочни обврски кон вработените	-	5.084
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
Примени аванси	25.410	25.365
Други обврски врз други основи	1.450	5.019
Други останати обврски (останати обврски кои не претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)	-	-
Вкупно останати обврски	30.875	37.806

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

40 Запишан капитал

A Запишан капитал

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	претходна година 2013
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	-	300.152	300.152
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	-	-	-	300.152	300.152

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***40 Запишан капитал (продолжува)****Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
3.520	8.859

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-

Б Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	<i>во илјади денари</i>		<i>во %</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013	тековна година 2014	Претходна година 2013
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Матичната организација и единствен содружник на Штедилницата е Центар за едукација и претприемништво Можности, партнер - организација на Opportunity International.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***41 Заработка по акција****А Основна заработка по акција***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето-добивка за годината

(Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции)

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции

Вредност на емитирани акции

Вредност на повлечени акции

Вредност на дивиденда исплатена во акции

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината

Ефект од конверзија на неоткупливи приоритетни во обични акции

Ефект на продажба на сопствени акции на пазарот

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**Основна заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Б Разводната Заработка по акција*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции разводната*

Нето-добивка за годината која има припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции

Дивиденда на приоритетни акции конвертирани во обични акции

Приход од реализирани опции

Вредност на одкупени сопствени акции

Нето-добивка која има припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции (разводната)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефект од издавањето на потенцијалните обични акции

Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември**Разводната заработка по акција (во денари)**

<i>Број на акции</i>	
тековна година 2014	претходна година 2013
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства

42.1 Потенцијални обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Платежни непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Неискористени лимити на кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	1.476
Останати непокриени потенцијални обврски (покриени и непокриени)	-	1.997
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	-	3.473
(Посебна резерва)	-	-
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	-	3.473

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

42.2 Потенцијални средства

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:
Неискористени одобрени рамковни револвинг кредит лимити
Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2014	Претходна година 2013
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
43 Работи во име и за сметка на трети лица

	<i>во илјади денари</i>					
	тековна година 2014			претходна година 2013		
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
44 Трансакции со поврзаните страни
A Биланс на состојба

<i>денари</i>	<i>во илјади</i>	Матично друштво	Подружници	Придружен и друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)							
Средства							
Тековни сметки		-	-	-	-	-	-
Средства за тргување		-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања		-	-	-	-	-	-
Хипотекарни кредити		-	-	-	-	-	-
Потрошувачки кредити		-	-	-	950	995	1.945
Побарувања по финансиски лизинг		-	-	-	-	-	-
Побарувања по факторинг и форфетирање		-	-	-	-	-	-
Останати кредити и побарувања		9.905	-	-	-	2.475	12.380
Вложувања во хартиите од вредност		-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)		(40)	-	-	(8)	(39)	(87)
Останати средства		-	-	-	-	-	-
Вкупно		9.865	-	-	942	3.431	14.238
Обврски							
Обврски за тргување		-	-	-	-	-	-
Депозити		-	-	-	533	2.345	2.878
Издадени хартии од вредност		-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		122.963	-	-	-	245.188	368.151
Субординирани обврски		-	-	-	-	-	-
Останати обврски		-	-	-	-	362	362
Вкупно		122.963	-	-	533	247.895	371.391

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	593	2.021	2.614
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	123.023	-	-	-	274.718	397.741
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	316	316
Вкупно	123.023	-	-	593	277.055	400.671
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2014 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	641	-	-	263	253	1.157
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	319	-	-	-	689	1.008
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	960	-	-	263	942	2.165
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	4	20.426	20.430
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	1	-	-	63	2	66
Останати расходи	3.927	-	-	-	2.851	6.778
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	3.928	-	-	67	23.279	27.274

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2013 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	806	-	-	256	93	1.155
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	155	-	-	-	117	272
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	961	-	-	256	210	1.427
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	15	13.095	13.110
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	523	523
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(28)	-	-	84	27	83
Останати расходи	4.283	-	-	-	2.314	6.597
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	4.255	-	-	99	15.959	20.313

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)****В Надомести на раководниот кадар на Штедилницата***

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2014	претходна година 2013
Краткорочни користи за вработените	12.269	13.167
Користи по престанокот на вработувањето	22	57
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	2.958	7.262
Вкупно	15.249	20.486

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми
А Наемодавател

А Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наеми

Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)

Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

во илјади денари

Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот

Вкупно

Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наем	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
	до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

во илјади денари

Вредност на имотот даден под оперативен наем:

Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)

Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)

Вкупно

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***45 Наеми****Б Наемател****Б.1 Обврски по финансиски наеми**

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем: Набавна вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2013 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2012 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми

Б Наемател

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	2.354	2.354	-	-
			-	-
			-	-
Вкупно	2.354	2.354	-	-
Состојба на 31 декември 2013 (претходна година)	2.435	2.435	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	2.435	2.435	-	-

Штедилница Можности за потребите на своето работење има склучено договори за закуп на деловен простор на различни локации, во повеќе градови. Од аспект на Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствени ставки, овие договори се класифицираат како оперативни наеми. По суштина, договорите регулираат дека може спогодбено да бидат раскинати без отказан рок, со согласност на двете страни, но заради обезбедување на заштита и непречено одвивање на деловното работење при настапување на одредени услови, во сите договори е наведен отказан рок во распон од 1 до 3 месеци, кај најголемиот број договори, во траење од 2 месеци. Обврските на Штедилницата по неотповикливиот дел од договорите за закуп се прикажани во Белешката 45, во делот Б2.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

46 Плаќања врз основа на акции

во илјади денари			
тековна година 2014		претходна година 2013	
Датум на давање на опцијата	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-
Варијанса	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-

тековна година 2014		претходна година 2013	
број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Промени во текот на годината			
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-
реализирани опции	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-